



СЛУ

Н ФЕДЕРАТИ

37653
Sluzbeni vestnik narod. repub.
Makedon.

Skopje

18

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Тркушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1932-T-220, за одделни издања 1932-T-222 и за огласи 1932-T-221.

Среда, 28 октомври 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. IX

Цена на овој лист: Претплата за 1953 година изнесува 1.000.— динари, а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевика Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 23-833, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-918.

362.

Врз основа на чл. 48 и 56 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ НА ТЕШКИ РАБОТИ

Член 1

Осигурениците што се постојано запослени или биле порано постојано запослени на тешки работи, го остваруваат правото на пензија и инвалиднина со скусен работен стаж и намалена старосна граница по одредбите од оваа уредба и прописите донесени врз основа на неа.

Сојузниот извршен совет определува со одделни решенија кои запослувања и под кои услови се сметаат како тешки работи во смисла на одредбите од оваа уредба.

Член 2

Правото на пензија и инвалиднина со скусен работен стаж и намалена старосна граница можат да го остваруваат осигурениците што имаат најмалку пет години ефективно запослување на тешки работи. По исклучок, правото на инвалидска пензија и инвалиднина можат да го остваруваат и осигурениците што имаат најмалку 3 години запослување на тешки работи, ако го прекинале запослувањето на такви работи поради болест или инвалидност, или врз основа на лекарско мислење биле упатени на други работи поради својата здравствена состојба.

Член 3

Кога се определува правото на пензија и инвалиднина времето на запослувањето на тешки работи се смета во пензиски стаж со наголемено траење, така што определени периоди на такво запослување покуси од една година да се сметаат како полна година пензиски стаж.

Сојузниот извршен совет пропишува во решенијата предвидени во чл. 1 ст. 2 од оваа уредба кое време на запослување проведено на поодделни тешки работи се смета како полна година пензиски стаж.

Член 4

Осигурениците што наполниле запослени исклучиво на тешки работи толкав работен стаж, што пресметан со наголеменото траење во смисла на чл. 3 ст. 1 од оваа уредба да изнесува 35 години за машки односно 30 години за жени, можат да го остваруваат правото на полна старосна пензија без обзир на годините на староста.

На осигурениците што не наполниле полн работен стаж исклучиво во запослување на тешки работи (ст. 1), но провеле ефективно најмалку пет години на такви работи, при утврдувањето на правото на старосна пензија им се намалува определената со закон старосна граница за здобивање со правото на старосна пензија, така што за секој наполнет определен период ефективно запослување на тешки работи да се намалува пропишаната старосна граница за по една година.

Сојузниот извршен совет во решенијата предвидени во чл. 1 ст. 2 од оваа уредба пропишува, за кој период ефективно запослување на поодделни тешки работи се намалува старосната граница за по една година.

Член 5

Додека со одделните решенија во смисла на чл. 1 ст. 2 од оваа уредба не ќе се определат и другите запослувања на кои што осигурениците се здобиваат со правото на пензија и инвалиднина со скусен работен стаж и намалена старосна граница, се сметаат како тешки работи во смисла на одредбите од оваа уредба запослувањата:

1) на работи на пилот на цивилното воздухопловство и стопанската авијација;

2) на работи што се вршат во кесони;

3) на ронилечки работи — ако осигуреникот работи на тие работи со полно редовно работно време пропишано за тие работи.

Член 6

При определувањето правото на пензија и инвалиднина, времето на запослувањето на работите цитирани во чл. 5 се смета во пензиски стаж со наголемено траење, така што секои 8 месеци проведени на тие работи да се сметаат како една година пензиски стаж.

По одредбата од претходниот став ќе се смета и времето што го провеле осигурениците порано како воени осигуреници на должностите во летачката или подморничката служба или во граничната служба на граница, кое време се засметува за пензиски стаж наголемено за 50% по прописите за социјалното осигурување на воените лица.

Член 7

На осигурениците запослени на работите цитирани во чл. 5 од оваа уредба им се намалува определената со закон старосна граница за здобивање со правото на старосна пензија (чл. 4 ст. 2) за по 1 година на секои наполниети три години ефективно запослување на тие работи.

Член 8

На уживателите на пензии и инвалиднини определени пред да влезе во сила оваа уредба, што провеле најмалку пет години ефективно на

работите споменати во чл. 5 од оваа уредба, ќе им се определат по нивно барање нови пензии и инвалидни исплати според работниот стаж пресметан по чл. 6 од оваа уредба.

Одредбата од претходниот став аналогно важи и за уживателите на фамилијарни пензии.

Член 9

На лицата што биле запослени на работите споменати во чл. 5 на оваа уредба а кои по влегувањето во сила на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии престанале да работат поради болест, изнеможеност или старост и не се здобиле со правото на инвалидна или пензија по прописите што постојат затоа што не го наполниле професионалниот со закон работен стаж или старосна граница ќе им се признае, по нивно барање, правото на пензија односно инвалидна, ако ги исполнуваат условите за остварување на тоа право по одредбите од оваа уредба.

Член 10

Пензиите односно инвалидните определени во смисла на чл. 8 и 9 од оваа уредба припаѓаат од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето во смисла на одредбите од оваа уредба.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 247

28 октомври 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

363.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 56 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата на данокот на промет, што е составен дел на Уредбата за Тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/53, 19/53, 21/53), се вршат следни измени и дополненија:

I Во делот А — Производи:

1. Тар. број 3 се менува и гласи:

„3 Сол:

- | | |
|--------------------|---------|
| 1) фина | дин. 18 |
| 2) мелена и варена | „ 13 |
| 3) немексна | „ 9 |

Забелешка:

1) Даночна основица е 1 кг.

2) На данокот по овој тар. број не подлежува солта за потребите на индустријата и солта за добитокот. Како сол за добиток се смета само снаа сол што не е добра за човечка потрошувачка.“

2. Тар. број 6 се укинува.

3. Тар. број 13 се менува и гласи:

„13 Памучно селанско предиво на индустриското производство 16%“

4. Тар. број 14 се менува и гласи:

„14 Вуница на индустриското производство за плетење 16%“

5. Место тар. број 16 се ставаат следните тар. броеви:

„16 Памучна трикотажа и позамак-терија 26%“

16а Памучни чорапи 20%“

Забелешка: Данокот по стопата од 20% се плаќа од 1 август 1953 година.“

6. Во тар. број 18 наименоувањето се менува и гласи:

„18 Индустриски памучни предива (освен памучното селанско предиво на индустриското производство)“.

7. Тар. број 21 се укинува.

8. Тар. број 23 се менува и гласи:

„23 1) Сета долна и техничка кожа од крупен добиток, освен: челина, спанилна и техничка кожа од шпјата и окраина 30%“

2) Напа за облека, ракавичарска напа, сите видови свињска кожа, постава од ситен добиток и цепеник — шпалт без обзир на намената 16%“

3) Сета друга горна кожа од крупен и ситен добиток, освен: масна и цугована кравина и од шпјата и окраината од масна и цугована кравина 50%“

Забелешка: 1) Данокот по овој тар. број го плаќаат и сите занаетчиски претпријатија и дуќани (и занаетчи) што произведат стоки од овој тар. број од сурова кожа набавена од производителите (земјоделци и други) или примена од пораночот, без обзир дали изработената кожа ја продаваат или преработуваат во други финални производи.

2) Данокот по овој тар. број не се плаќа:

а) кога производите од овој тар. број им се продаваат на индустриските претпријатија или од страна на производителот или увозникот како индустриско претпријатие се трошат како материјал за репродукција;

б) кога производителите, увозниците или индустриските претпријатија са преработка на кожни изработуваат скроени пензии за обуки (шпанцувани полуѓонови) и со свој жит ги пуштаат во промет.

3) Под точ. 3 од овој тар. број спаѓаат сите преработки од сурова кожа на крупен добиток што не се наменети за долните делови на обувките. Исто така овде спаѓаат и сите преработки од кожа од сите видови добиток што не се изрично изземени во точ. 2 од овој тар. број (шевро и шеверт што не се употребуваат за ракавичарска напа туку како горна кожа)“.

9. Тар. број 24 се менува и гласи:

„24 Сурова кожа од крупен добиток (говедска, биволска, телешка, јунешка, коњска, магарешка, од ждребе, од маза, од мула) дин. 25“

Забелешка: 1) Даночна основица е 1 кг.

2) Даночен обврзник е претпријатието, задругата или лицето што купува кожа од производителот. Даночната обврска настанува во моментот на откупот. Ако кланицата продава сурова кожа од сопственото производство, како даночен обврзник се смета кланицата, а даночната обврска настанува во моментот на продажбата. Даночниот обврзник е должен при продажбата на кожата да назначи на фактурата дека е платен данокот.

3) Сурова свињска кожа и сурова кожа од друг ситен добиток не подлежува на данок.“

10. Во тар. број 27 точ. 2, место даночната стопа од „45%“, се става даночната стопа „30%“.

11. Во забелешката 4 кон тар. број 40, по зборот: „на дрвно-индустриските претпријатија“, се става запирка и се додава: „на шумските управи и шумските стопанства,“ а по зборот: „дрвно-индустриско претпријатие“ се става запирка и се додава: „шумска управа и шумско стопанство.“

12. Во тар. број 41 се вршат измени и дополне- нија:

— во точ. 2 под (3) помеѓу зборот „казани“ и „котлови (бакрачи)“, се ставаат зборовите: „во кои не спаѓаат казани (цилиндри) за греење вода во купатила“;

— на крај на точ. 4 се додава:

г) волнени влечени и чешлани предива од занаетчиското производство 50%

Одделна забелешка: Данокот по оваа точка не се плаќа кога производите од оваа точка им се продаваат на индустриски претпријатија односно на занаетчиски претпријатија (дуќани) или задруги за производство на килими и кога од страна на занаетчиското претпријатие-производител или задруга-производител се троши како материјал за производ- ство на килими“;

— точ. 5 се менува и гласи:

„5) Производи од гранката 127 — Прехранбена индустрија:

а) прехранбени производи врз базата на шеќер и какао производи:

(1) какао маса, какао путер и какао	75%
(2) чоколадо и чоколадни бонбони	60%
(3) други бонбони	25%
(4) слаткарски производи и слатки	10%

б) вештачки вина и шампањ:

(1) вештачки вина	дин. 45
(2) медицински вина	„ 35
(3) шампањ	„ 200

в) вештачки жестоки алкохолни пијалоци:

(1) ликер	дин. 100
-----------	----------

(2) рум, бренди, цин, вотка, виски и мастика	„ 80
--	------

(3) други вештачки ракии	„ 60
--------------------------	------

г) сириште течно и во прав	20%
----------------------------	-----

Одделна забелешка: за производите под б) и в) од оваа точка важат забелешките кон тар. број 34 и 35“;

— зад точ. 6 се додава нов став:

„По исклучок, на пчеларскиот алат и пчеларскиот прибор од метал се плаќа данокот на промет по стопата од оваа точка, а не по стопите што важат за другите производи од тие метали“;

— забелешката 1 станува 16), а пред неа се додаваат нови забелешки кои гласат:

„1) Како производи на занаетството што спаѓаат под овој тар. број се сметаат сите предмети изработени во занаетството што се ставаат во промет преку трговската мрежа или непосредно од страна на производителот без обзир дали се произведени од сопствен материјал или од материјал на порачаџот.

1а) На производите од различен материјал што претставуваат една органска поврзана и неразделива целост се плаќа данок по стопата што важи за материјалот кој на дотичниот производ му дава карактеристика. Како карактеристичен материјал се смета оној од кој се направени деловите што ја овозможуваат употребата на производот за целите за кои е тој наменет. Во случај на сомнение, ќе се смета како карактеристичен материјал оној што по количината (обемот) е најмногу употребен.

На производите од различен материјал што не претставуваат органски поврзана и неразделива целост, туку во производството и во трговијата се појавуваат како одделни делови, данокот се плаќа по стопата што важи за секој тој дел одделно, ако производот како целост не е одделно предвиден во Тарифата“;

— на крај на ст. 1 од досегашната забелешка 1 се додава: „Исто така, по овој тар. број го плаќаат данокот и занаетчиските погони на трговските и сообраќајните претпријатија, како и занаетчиските работилници на државните органи, установи и школи“;

— забелешката 5 се брише.

II Во делот Б — Услуги:

1. Во тар. број 1 по ст. 2 од забелешката 2 се додаваат нови ставови:

„Кинематографските претпријатија плаќаат данок во текуштата година во вид на аконтации по стопата што му одговара на годишниот износ на прометот постигнат во минатата година. На крај на годината народниот одбор на околицата односно градот или градската општина со одделни права ќе го установи фактично постигнатиот промет спрема кој ќе се изврши пресметка на данокот.

Новите кинематографски претпријатија плаќаат аконтација на данокот во текот на првата година на работата по стопата што му одговара на годишниот промет за 80% на искористувањето на капацитетот за предвидениот број претстави.“

2. Во тар. број 1 во забелешката 10 под б) по зборовите: „пионерите и учениците на средните школи и на школите во стопанството“ се става запирка и се додава: „децата на борците и незгрижените деца без родители што се сместени во детски домови.“

3. Во тар. број 3 на крај на забелешката 1 се додава нов став:

„По исклучок во случај на издавање под наем работни простории со слободно договарање односно со надрдавање, данокот се плаќа на истиот износ на наемнината на кој е платен и до заклучувањето на договорот за слободно договорена наемнина.“

4. Во тар. број 7 точ. 2, наместо наменувањето: „Слаткарници на сиот промет“, се става наменување: „Слаткарници — на сиот промет на слаткарските производи.“

5. Во тар. број 7 во забелешката 1 место зборовите: „и планинарските и други домови вклучувајќи“ се ставаат зборовите: „и разни домови освен планинарските и смучарските, вклучувајќи меѓу даночни обврзници.“

6. Во тар. број 7 во забелешката 3 се бришат зборовите: „и други“.

7. Во тар. број 7 на крај на забелешката 7 се става запирка и се додаваат: „во планинарските и смучарските домови“.

8. Во тар. број 10 досегашната забелешка станува забелешка 2, а пред неа се додава нова забелешка:

„1) Како транспортни услуги се сметаат услугите за превоз на стоки со моторни и спрегнати возила во друмскиот сообраќај, превоз на стоки со пловни објекти (и сплавови), превоз на патници со моторни и спрегнати возила и со пловни објекти, било овие услуги да се вршат во месниот било да се вршат во меѓумесниот сообраќај. Овде се подразбира и превоз на дрва и на друг материјал со запрета по шумските патишта, прокопи и усеци, без обзир дали се употребуваат коли или не.

Утоварно-истоварните услуги спаѓаат под овој тар. број само ако се вршат со шпедитерски и транспортни услуги од страна на исто лице.“

III. Во делот В — Добра

По тар. број 2 се додава нов тар. број, кој гласи:

„Тар. број 3 — На промет на моторни возила (камиони, автобуси, патнички автомобили, автотрак-

тори, моторцикли и сл.) и нивни приколицы се плаќа данок на промет по стопите што ќе ги определи сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Забелешка: 1) Данокот на промет на моторни возила го плаќа купувачот од набавната цена односно, во случај на сомнение, од прометната цена на моторното возило.

2) Данокот по овој тар. број мора да се плати најдоцна во срок од 15 дена од денот на склучувањето на договорот. Ако данокот не се плати навремено, ќе се плати во двоен износ.

3) Без потврда за платениот данок по овој тар. број не може да се изврши регистрација на сопственоста односно промената на сопственоста на возилото.

4) Данокот по овој тар. број не се плаќа кога купувачот докаже дека за купеното моторно возило при увозот е платена разликата помеѓу цените на внатрешното и цените на надворешното пазариште по коефициентите пропишани за пресметка на разликите помеѓу цената на дотичното моторно возило на внатрешното и цената на надворешното пазариште, доколку овие коефициенти се еднакви или поголеми од коефициентите што важат во моментот на извршениот промет односно во моментот на регистрацијата на промената на сопственоста на моторното возило. Ако коефициентите по кои е платена разликата при увозот биле помали од коефициентите што важат во времето на извршениот промет односно регистрација, данокот по овој тар. број ќе се плати по стопата што претставува разлика помеѓу тие коефициенти, ако сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство не определи друга стопа на данокот. Исто така не се плаќа данок по овој тар. број ни тогаш кога купувачот ќе докаже дека купеното моторно возило е од домашно производство набавено од производителот во земјата (фабрика за автомобили) во времето од 1 јануари 1952 година на натаму или порано по цената што и' одговара на висината на цената во времето на настанувањето на даноночната обврска по овој тар. број.

Член 2

На крај на чл. 4 од Уредбата за Тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/53) се додава нов став кој гласи:

„Ако во Уредбата или во Тарифата на данокот на промет е предвидено данокот да не се плаќа при продажбата на стоките на индустриското претпријатие заради нивна натамошна преработка или при продажбата или употребата на стоките за некои други цели, а извозното претпријатие не ги извезе таквите стоки што при купувањето ги определило за извоз, туку му ги продаде на индустриско претпријатие заради преработка или употреба за други цели за кои е предвидено ослободување од данокот, — тогаш извозното претпријатие има право на враќање на данокот на промет што го платило при набавката на тие стоки. Во овие случаи се постапува како да се стоките извезени.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1953 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 246
28 октомври 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

364.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 и 4 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТЕНИЈА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ГРАДОВИТЕ, ГРАДСКИТЕ ОПШТИНИ СО ОДЕЛНИ ПРАВА И ОПШТИНИТЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НАМЕНАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА

Член 1

Градските собори на народните одбори на градовите во согласност со соборите на производителите, односно народните одбори на градските општини со одделни права и општините можат со свои одлуки да пропишат средствата чија што намена со посебните прописи наведени во чл. 2 од оваа уредба е ограничена за одржување и изградба на станбени згради или за други одделни видови на станбената и комуналната изградба, да можат да се употребуваат за сите видови одржувања и изградба на станбено-комунални, културно-просветни, социјални и здравствени објекти.

Одлуката од претходниот став може да се донесе во случај кога градот, градската општина со одделни права односно општината нема потреба наведените наменски средства да ги користи за целите за кои биле определени, или ако измената на намената се покаже како потребна од други оправдани разлози.

Народните одбори на општините ги донесуваат одлуките во согласност со народниот одбор на околицата (околинскиот собор и соборот на производителите).

Член 2

Како средства чија што намена е ограничена за одржување и изградба на станбени згради или за други одделни видови станбена и комунална изградба со посебни прописи се сметаат:

— средствата добиени со продажбата на станбените згради од општонародниот имот кои градот, градската општина со одделни права односно општината може да ги употреби само за одржување и изградба на станбени згради (чл. 2 од Уредбата за продавање станбени згради од општонародниот имот — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53);

— средствата од данокот на платниот фонд што градот, градската општина со одделни права односно општината може да ги користи за целите на станбената и комуналната изградба (чл. 20 од Уредбата за данокот на платниот фонд „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53);

— средствата од таксите и даноките на прометот што народните одбори врз основа на одредбите од Уредбата за овластување народните одбори за пропишување такси и данок на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53) наплатите за комунална изградба, за изградба патишта, мостови и сл. (чл. 5 ст. 1) или за одржување и изградба на станбени згради (чл. 5 ст. 2).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 245
28 октомври 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

365.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

I. Основни одредби

Член 1

Катастарот на земјиштето се изработува врз основа на извршениот премер и катастарското класирање на земјиштето.

Катастарот на земјиштето служи за технички, економски и статистички цели, за изработка на земјишни книги и како основа за оданочување приходите од земјиштето.

Член 2

Катастарот на земјиштето мора трајно да се одржува во согласност со фактичната состојба на теренот и да се обновува спрема потреба.

Член 3

Изработката и обновувањето на катастарот опфаќаат: премер на земјиштето, катастарско класирање на земјиштето, изработка на катастарскиот операт и ревизија на катастарот.

Одржувањето на катастарот се состои во спроведувањето низ катастарскиот операт сите станати измени во состојбата на имотот, формата, површината, културата и класата на земјиштето, како и границите на катастарската општина.

Член 4

Сите примери на градовите и населбите што се изведат заради изработување регулациони, нивелациони и слични планови, заради снимање поголеми површини за хидротехнички работи и други стопански цели, заради комасации, арандации и парцелации на земјиштето, као и мерење заради трасирање патишта, железнички пруги и канали, заради снимање рудни полиња, шумски и селско-стопански комплекси и слично, и тоа без обзир кој ги изводи овие работи, — се вршат во согласност со одредбите од оваа уредба и со прописите издадени врз основа на неа.

Овие примери мораат да бидат извршени така што да можат да се користаат и за катастарот на земјиштето.

Член 5

Сите работи околу изработката и обновувањето на катастарот, како и надзор над одржувањето и други работи во врска со катастарот на земјиштето, спаѓаат во надлежност на Сојузната геодетска управа и на геодетските управи на народните републики и автономните единици.

Сите работи во врска со одржувањето на катастарот ги вршат народните одбори на околиите (градовите) преку своите стручни органи — катастарските управи.

Член 6

Катастарските планови и оператите се јавни.

Увидот во катастарските планови и оператите е слободен, и може да се врши само во просторите на катастарската управа.

Изнесување катастарски планови и оператите од просторите на катастарската управа не е позволено.

Катастарската управа на околијата (градоц) е должна по барање од заинтересираните странки да дава копии од планови и други делови на оператите со наплатување пропишаната такса.

II. Катастарски општини и катастарски околини

Член 7

Основна катастарска подрачна единица е катастарската општина.

Катастарската општина ги опфаќа сите земјишта на подрачјето на една населба (село, град) и за неа се состават еден катастарски операт.

Член 8

Одлука за формирање катастарски општини донесува народниот одбор на околијата (градоц), по претходна согласност од републичкиот извршен совет.

На подрачје на една административна општина може да се формира една или повеќе катастарски општини.

Член 9

Границите на секоја катастарска општина мораат на теренот да се установаат и омеѓат и во записник да се опишат.

Член 10

Подрачјата на поделени катастарски општини ги разграничува одделна комисија.

Комисијата се состои од по две лица од подрачјето на катастарските општини чии граници се утврдуваат и од претставник на народниот одбор на околијата (градоц), кој мора да е геодетски стручњак.

Лицата од подрачјето на катастарските општини ги определува народниот одбор на надлежната општина.

Член 11

Спорот околу разграничувањето на катастарските општини на подрачје на една административна општина го решава народниот одбор на општината. Заинтересираните иматели ги застапуваат во спорот нивни претставници.

Ако дојде до спор околу разграничувањето на катастарските општини затоа што е спорна границата помеѓу две административни општини на иста околија (град), спорот го решава народниот одбор на околијата (градоц); ако дојде до спор затоа што е спорна границата помеѓу две околини на иста народна република, спорот го решава републичкиот извршен совет; ако дојде до спор затоа што е спорна границата помеѓу две народни републики, спорот го решава Сојузниот извршен совет.

Против решението за разграничување на катастарските општини што го донесува народниот одбор на општината може да се подаде жалба до народниот одбор на околијата (градоц). Против решението што ќе го донесе во прв степен народниот одбор на околијата (градоц) може да се подаде жалба до републичкиот извршен совет. Срокоот за жалба изнесува 15 дена од денот на приемот на решението, а решението по жалбата ќе се донесе во срок од 15 дена од приемот на жалбата.

Против решението на народниот одбор на околијата (градоц) донесено во втор степен, како и против решенијата на републичкиот и Сојузниот извршен совет, може да се започне управен спор.

Член 12

Повеќе катастарски општини формираат катастарска околија, така што таа да го опфаќа подрачјето кое при извршувањето на катастарското класирање што постои и утврдено како економска единица со слични природни и други услови за стопанисување.

III. Премер на земјиштето

Член 13

Со премерот на земјиштето се утврдуваат форми и површините на сите парцели на подрачјето на една катастарска општина.

Парцела е дел од земјиште на една култура што припаѓа на ист имател.

Премерот треба да даде хоризонтална и вертикална претстава на теренот.

Основна на премерот е државната триангулација и нивелманот.

Примерот го вршат органите на геодетската служба.

Оригиналните планови на примерот и податоци за триангулацијата и нивелманот се чуваат во одделни архиви на републичките геодетски управи.

Член 14

Со цел да се осигури точноста на примерот, сопствениците, држателите (имателите) и органите за управување со земјиштето се должни пред примерот да ги омеѓат и обележат со видливи белези од природен или вештачки камен границите на сите земјишта што се наоѓаат во нивна своина, државина или под нивна управа, и тоа во рокот што ќе го определи народниот одбор на околијата (градој).

IV. Катастарско класирање на земјиштето

Член 15

По завршениот пример на секоја катастарска општина се врши катастарско класирање на земјиштето спрема начинот на искористувањето (видот на културата) и бонитетот (плодноста) на земјиштето.

Член 16

Спрема начинот на искористувањето (културата) сите плодни земјишта се разврстуваат во:

- а) ниви (ораници),
- б) бавчи,
- в) овошни градини,
- г) лозја,
- д) ливади,
- е) пасишта и планини,
- ж) трстици, мочуришта, рибници и езера.

Спрема бонитетот (плодноста) секој од овие видови се дели на осум класи по катастарските околии.

Член 17

Земјиштето го класира одделна комисија.

Комисијата има три члена. Двајца определува надлежниот народен одбор на општината од редовите на граѓаните од подрачјето на катастарската општина која се класира, третиот е агроном што ќе го определи народниот одбор на околијата (градој) во согласност со републичката геодетска управа.

V. Изработка на катастарскиот операт

Член 18

Врз основа на податоците на извршениот пример и катастарското класирање на земјиштето се изработува катастарски операт, кој содржи следни делови:

- а) записник за омеѓување границите на катастарската општина,
- б) детални скици на примерот,
- в) копии на деталните планови,
- г) список на парцелите,
- д) пописни листови,
- е) сумарник на пописните листови,
- ж) распоред по културите и класите,
- з) азбучен преглед на имателите,
- и) нумерички преглед на пописните листови,
- с) список на угледните земјишта, и
- и) список на координатите и апсолутни висини (коти).

Член 19

Податоците од катастарскиот операт на секоја катастарска општина за површините, културите, класите, имателите односно органите за управување се изложуваат на јавен увид на подрачјето на катастарската општина.

Податоците ги изложува комисијата составена од двајца претставници на народниот одбор на општината и еден претставник на народниот одбор на околијата, кој мора да е геодетски стручњак.

Комисијата е должна да повика со писмена индивидуална покана претставник од секое домаќин-

ство односно од органот за управување, заради увид во податоците на катастарскиот операт.

Времето за кое мора катастарскиот операт да биде изложен го определува републичката геодетска управа за секоја катастарска општина, и тоа со обзир на нејзината големина.

Член 20

На податоците запишани во катастарскиот операт, озвешан на податоците за класирањето на земјиштето, заинтересираните можат да дадат притвор во текот на самото изложување.

Комисијата е должна во текот на изложувањето на податоците да ги реши сите подадени приговори.

Заинтересираните можат да подадат жалба до народниот одбор на околијата во рок од 15 дена по завршеното изложување, ако не се сложуваат со податоците што се однесуваат до класирањето на земјиштето, како и до другите податоци од катастарскиот операт.

Жалбите од претходниот став ги решава одделна комисија што ја именува народниот одбор на околијата. Во составот на оваа комисија задолжително влегува и еден претставник од републичката геодетска управа.

VI. Одржување на катастарот

Член 21

Сопствениците, држателите и органите за управување со земјиштето должни се да ги пријават на надлежната катастарска управа секоја станата измена во состојбата на имотот, во начинот на искористување и бонитетот на земјиштето, и тоа во рок од 30 дена од денот на станатата измена.

Измените што ќе ги установат катастарските органи сами се замаат во постапка како да се пријавени.

Народните одбори на општините се должни да го контролираат и да водат надзор над исполнувањето на одредбите од ст. 1 и 2 од овој член.

Судовите и другите органи што донесуваат одлуки за измените во сопственичките односи должни се да испратат секоја измена и до надлежната катастарска управа на народниот одбор на околијата (градој), со цитирање на катастарските ознаки.

Државните органи, установи, стопанските организации и лицата што вршат геодетски работи се должни да ги предадат на надлежната катастарска управа оригинални теренски и канцелариски слаборати, како и по две копии од планот, заради одобрување и спроведување на измените во катастарскиот операт што постои. По прегледот и одобрувањето на планот катастарската управа е должна да му врати на подносителот една заверена копија.

Член 22

Катастарската управа на народниот одбор на околијата (градој) е должна секоја година во времето од 1 мај до крај на октомври да ги извршат сите увиди и премерувања по пријавите од ст. 1 од претходниот член примени до 1 мај.

На увидот и премерувањата се повикуваат заинтересираните лица.

Увидите и премерувањата се вршат по однапред утврден план, што го утврдува народниот одбор на околијата (градој) во согласност на републичката геодетска управа.

Член 23

Секоја десетта година катастарската управа на народниот одбор на околијата (градој) е должна да изврши споредба на состојбата на катастарскиот операт на секоја катастарска општина со состојбата на теренот.

Ако како резултат на извршената споредба од претходниот став се утврди дека состојбата на теренот не се сложува со состојбата во катастарскиот операт, сите утврдени измени се изложуваат на јавен увид на начинот определен во чл. 19 и 20 од оваа уредба.

Член 24

Се' додека не ќе се спроведат измените низ катастарскиот операт, се зема како точна состојбата што произлегува од катастарскиот операт.

VII. Ревизија на катастарот**Член 25**

Ревизијата на катастарот се врши тогаш кога од какви и да се разлики појави значително несложување помеѓу податоците во катастарскиот операт (катастарот) и фактичната состојба на теренот кое што несложување не може да се отстрани со мерките за редовно одржување.

Ревизијата на катастарот може да биде вршена во поодделни катастарски општини, во поодделни околии, во народните републики и во целата држава.

Ревизијата на катастарот опфаќа: обновување на катастарскиот премер (со реамбулација или со нов премер) и обновување на класирањето на земјиштето, и ново установавање на состојбата на имотот и културите.

Член 26

Ревизијата на катастарот може да се претприеме:

- по барање од најмалку една половина на даночните обврзници на една катастарска општина.
- по барање од народниот одбор на општината односно околицата (грамот);
- по предлог од органот на геодетската служба.

Одлука за ревизија на катастарот донесува народниот одбор на околицата (грамот), во согласност со републичката геодетска управа, ако се бара ревизија на катастарот во границите на една административна општина, а во други случаи републичката геодетска управа.

Член 27

Трошоците на ревизијата паѓаат на товар на органот што ја донесол одлука за ревизијата, односно на товар на даночните обврзници ако одлуката за ревизија е донесена по нивно барање.

Резултатите на ревизијата на катастарот се изложуваат на јавен увид по одредбите на чл. 19—20 од оваа уредба.

VIII. Пресметување на катастарскиот приход**Член 28**

Катастарскиот приход се утврдува со обзир на површината на земјиштето, начинот на неговото искористување (култура), класата (бонитетот) на земјиштето и цената на селско-стопанските производи.

Катастарскиот приход служи како основ за облог на данокот на приходот од земјиштето.

Член 29

Катастарскиот приход го опфаќа приходот од билното производство и од сточарството.

Член 30

Приход од билното производство е паричната вредност на средниот принос на земјиштето кој се постигнува на единица површина (1 ха), при обичаен плодород и начин на обработка, а по одбиток на просечните материјални трошоци.

Среден принос е количината на производите што се добија на единица површина (1 ха) во просечната економска година, при обичаен начин на стопанисување.

Како просечни материјални трошоци се сметаат издатоците што редовно бараат обичаениот начин на стопанисување, а кои се потребни заради добивање на средниот принос.

Во материјалните трошоци влегува и амортизацијата на зградите, инвентарот, овошните градини, лозја и хмеларници.

Член 31

Приход од сточарството е паричната вредност на прирастот на сточниот фонд, на млекото, волна-

та и другите производи што ги дава фондот што постои во една околица, по одбиток на просечните материјални трошоци за исхрана и одгледување на добитокот, како и амортизациите на зградите и инвентарите потребни за чување на добитокот и за негова исхрана.

Приходот од сточарството не се искажува одделно, туку се вклучува во приходот од билното производство, и тоа во приходите на оние култури (чл. 16) што учествуваат во исхраната на добитокот.

Засметувањето на приходот од сточарството во приходот од поодделни култури на една околица се врши по процентот што се добија од односот на вкупниот приход од сточарството на околицата спрема збирот на приходите на културите што учествуваат во исхраната на добитокот.

Член 32

Катастарскиот приход се пресметува за секоја култура и класа во рамките на катастарската околица.

Член 33

Секоја катастарска околица има своја скала на катастарскиот приход, и тоа по класите за секој вид култура (чл. 16).

Член 34

Сојузниот извршен совет, републичките извршни совети и извршните совети на автономните единици, како и народните одбори на околиците (градовите), ги именуваат комисиите за утврдување на катастарскиот приход.

Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот приход има право на надзор над работата на републичките комисии, на комисиите на автономните единици и комисиите на народните одбори на околиците (градовите), а републичките комисии имаат право на надзор над работата на комисиите на автономните единици и на комисиите на народните одбори на околиците (градовите).

Член 35

Скалите на катастарскиот приход по класите и културите ги утврдува околицката комисија за утврдување на катастарскиот приход а ги одобрува народниот одбор на околицата (грамот) врз основа на образложениот предлог од споменатата комисија.

Член 36

Извршниот совет на автономната единица, републичкиот извршен совет и Сојузниот извршен совет можат да дадат приговор на скалата на катастарскиот приход што ја одобрил народниот одбор на околицата (грамот).

По повод приговорот народниот одбор на околицата (грамот) должен е повторно да ја земе во претрес скалата и да донесе нова одлука. Ако извршниот совет на автономната единица или републичкиот извршен совет односно Сојузниот извршен совет не се сложи ни со оваа одлука — може да ја измени.

Член 37

Катастарската управа на народниот одбор на околицата (грамот) го пресметува во катастарскиот операт катастарскиот приход за секој поодделен даночен обврзник.

Катастарската управа е должна до крајот на декември секоја година да испрати до финансискиот орган на народниот одбор на околицата список на обврзниците со назначување на нивното место на живеење и на вкупниот износ на катастарскиот приход на секој поодделен обврзник.

IX. Казни**Член 38**

Со парична казна до 10.000 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок лице или одговорниот службеник на правно лице:

- а) ако не поднесе податоци што врз основа на оваа уредба или други прописи е должен да ги поднесе, или не поднесе податоци што ги бара од него

врз основа на оваа уредба катастарскиот орган, или не ги поднесе во оставениот срок, или не се одзове на поканата на катастарскиот орган да му ги даде бараните податоци;

б) ако го пречи катастарскиот службеник да изврши премерување, класирање или увид на самото место заради приспособирање податоци за изработка, обновување или одржување на катастарот;

в) ако ги уништи постојаните белези поставени со цел на геодетски премер или ги уништи граничните белези.

За прекршокот од точ. а) и в) од претходниот став ќе се казни и правното лице со парична казна до 100.000 динари.

Член 39

Ако прекршоците од претходниот член се извршени од материјална заинтересираност, сторителот ќе се казни со парична казна до 100.000 динари, а правното лице до 200.000 динари.

Член 40

Физичкото или правното лице кое по покана од надлежниот катастарски орган не ќе изврши омерување на земјиштето во смисла на чл. 14 од оваа уредба и со тоа предизвика погрешно и повторно снимање, должно е да ги надокнади трошоците што станале поради тоа.

Одлука за надокнада на штетата донесува народниот одбор на околицата (градоот) во управна постапка.

Х. Прегодни и завршни одредби

Член 41

Премерот на земјиштето што е извршен досега и за кој постојат податоци во катастарскиот операт — е задолжителен.

Во околиците во кои досега не е извршен премер, или податоците за истиот се уништени, ќе се изврши премер во текот на наредните 5 години.

До извршувањето на премерот, во околиците од претходниот став ќе се користи пописниот катастар што е изработен врз основа на „Временото упатство за разграничување на катастарските општини, премерот и пописот на земјиштето во непремерени краишта, како и во краиштата каде што е уништен катастарскиот операт“ на Сојузната геодетска управа бр. 330/52.

Член 42

Поделбата на катастарските општини и катастарските околии што постои останува во сила додека не ќе се изврши ревизија на катастарското класирање на земјиштето.

Член 43

Со цел да се согласи катастарскиот операт што постои со фактичната состојба на теренот, републичките геодетски служби ќе извршат реамбулација на техничката состојба и ревизија на класирањето на земјиштето во текот на двете наредни години.

Член 44

При утврдувањето на паричната вредност на приносот од билното производство и од сточарството, како и на просечните трошоци потребни за добивање на приносот, се земаат во обзир економските цели што служеле како основ за составување на општествениот план за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/52).

Член 45

Катастарскиот приход се пресметува врз основа на одредбите од оваа уредба и упатствата бр. 258/52, 3871/52, 4623/52, 661/53 и 2315/53 на Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот приход.

Член 46

Народните одбори на околиците (градовите) должни се во срок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба да ја завршат постапката околу утврдувањето на катастарскиот приход, составувањето на скалите на катастарскиот приход и нивно одобрување. Во истиот срок должни се да ги испратат одобрените скали на катастарскиот приход до извршниот совет на автономната единица, до републичкиот извршен совет и до Сојузниот извршен совет преку комисијата за утврдување на катастарскиот приход.

Извршните совети на автономните единици односно републичките извршни совети должни се во срок од 10 дена од приемот на скалите на катастарскиот приход да стават евентуални приговори, а народните одбори на околиците (градовите) должни се по овие приговори да донесат нови одлуки во срок од 10 дена по приемот на приговорот.

Член 47

Катастарската управа на народниот одбор на околицата (градоот) должна е најдоцна за два месеци од конечното одобрување на скалите на катастарскиот приход да го пресмета катастарскиот приход за 1953 година за секој даночен обврзник и да му ги испрати на финансискиот орган на народниот одбор на околицата (градоот) податоците од чл. 37 од оваа уредба.

Член 48

Се овластува Сојузната геодетска управа, во согласност со Сојузниот извршен совет, да ги донесе сите потребни технички правилници за извршување на оваа уредба.

Член 49

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 241

26 октомври 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

366.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА БУЏЕТСКО-АДМИНИСТРАТИВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

I. Органи на буџетско-административната инспекција

Член 1

Контрола на извршувањето на буџетот, прописите за материјалното послување и прописите за организацијата и послувањето на државната администрација вршат државните секретари за работи на буџетот и за државна администрација (сојузни и републички) и органите за буџет на автономните единици и на народните одбори на околиците (градовите) преку буџетско-административните инспекции.

Член 2

Буџетско-административните инспекции вршат контрола на:

а) примената на прописите за приспособирање и употреба на буџетските средства, средствата на одделните фондови и такси;

б) приспособањето на средствата на заеми, одделни фондови, приходи на надлештва и установи, како и други буџетски приходи;

в) употребата на средствата на буџетот и одделните фондови;

г) законитоста и наменската употреба на буџетските дотации одобрени на стопанските и општествените организации;

д) извршувањето на претсметката на приходите и расходите на претсметковните установи со самостојно финансирање и нивните фондови;

е) примената на прописите за материјалното пословање и ракување со општонародниот имот од страна на надлештвата и установите;

ж) примената на прописите за организацијата и пословањето на администрацијата на надлештвата и установите.

Член 3

Буџетско-административна инспекција вршат: Сојузната буџетско-административна инспекција, републичките буџетско-административни инспекции, буџетско-административните инспекции на автономните единици и околиските (градските) буџетско-административни инспекции.

И во градските општини со одделни права може да се формира буџетско-административна инспекција.

Член 4

Сојузната буџетско-административна инспекција е орган на сојузниот Државен секретаријат за работи на буџетот и за државна администрација.

Надлежните органи на народните републики и на автономните единици и народните одбори на околиите (градовите) ќе основат со своите прописи буџетско-административни инспекции.

Надлежните републички органи односно органите на автономните единици ќе определат во кои градски општини со одделни права ќе се основат буџетско-административни инспекции.

Член 5

Сојузната буџетско-административна инспекција врши контрола над примената на сојузните прописи за приспособање и употреба на буџетските средства и средствата на одделните фондови, такси и други буџетски приходи.

Сојузната буџетско-административна инспекција врши контрола над приспособањето и употребата на буџетските средства и средствата на одделните фондови од страна на сојузните надлештва и установи и претсметковните установи со самостојно финансирање како и над употребата на средствата кои во вид на дотации од сојузниот буџет им се доделени на стопанските и општествените организации.

Сојузната буџетско-административна инспекција има право на непосредна контрола над примената на сојузните прописи за управување со општонародниот имот од страна на републичките и локалните органи и установи.

Член 6

Републичката буџетско-административна инспекција врши контрола над примената на сојузните и републичките прописи за приспособање и употреба на буџетските средства и средствата на одделните фондови, такси и други буџетски приходи.

Републичката буџетско-административна инспекција врши контрола над приспособањето и употребата на буџетските средства и средствата на одделните фондови од страна на републичките надлештва и установи, републичките претсметковни установи со самостојно финансирање, како и над употребата на средствата кои во вид на дотации од републичкиот буџет им се доделени на стопанските и општествените организации.

Буџетско-административната инспекција на автономната единица ги има во однос на надлештвата, стопанските и општествените организации на автономната единица правата на републичката буџетско-административна инспекција од претходните ставови.

Републичката буџетско-административна инспекција односно буџетско-административната инспекција на автономната единица има право на непосредна контрола над примената на прописите за управување со општонародниот имот од страна на локалните органи и установи.

Член 7

Околиската (градската) буџетско-административна инспекција врши контрола над примената на сите прописи за приспособање и употреба на буџетските средства и средствата на одделните фондови, такси и други буџетски приходи, како и над примената на прописите за управување со општонародниот имот од страна на локалните органи и установи.

Околиската (градската) буџетско-административна инспекција врши контрола над приспособањето на буџетските средства и средствата на одделните фондови од страна на локалните органи и установи и претсметковните установи со самостојно финансирање, како и над употребата на средствата кои во вид на дотации од буџетот на околицата (градој) им се доделени на стопанските и општествените организации.

Член 8

Работите на буџетско-административната инспекција ги вршат инспектори.

Инспекторите на Сојузната буџетско-административна инспекција ги назначува Сојузниот извршен совет. Инспекторите на републичката буџетско-административна инспекција ги назначува републичкиот извршен совет, инспекторите на буџетско-административната инспекција на автономната единица ги назначува извршниот совет на автономната единица, а инспекторите на буџетско-административната инспекција на околицата (градој) ги назначува народниот одбор на околицата (градој) во согласност со републичкиот државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација односно со секретарот за работи на буџетот и за државна администрација на автономната единица.

Член 9

Инспекторите на Сојузната буџетско-административна инспекција за својата работа му одговараат на сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација, инспекторите на републичката буџетско-административна инспекција за својата работа му одговараат на републичкиот државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација, инспекторите на буџетско-административната инспекција на автономната единица за својата работа му одговараат на секретарот за работи на буџетот и за државна администрација на автономната единица, а инспекторите на околицата (градската) буџетско-административна инспекција за својата работа му одговараат на органот за буџет на народниот одбор на околицата (градој).

Сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација, републичките државни секретари за работи на буџетот и за државна администрација, секретарите за работи на буџетот и за државна администрација на автономните единици и органите за буџет на народните одбори на околиците (градовите) се овластени да им даваат на соодветните инспекции упатства и смерници во поглед на вршењето на работите од нивната надлежност.

Органот за буџет на народниот одбор на околицата (градој) врши непосреден надзор над рабо-

тата на околицката (градската) буџетско-административна инспекција и може да и' дава налози во врска со вршењето на инспекцијата.

Член 10

Буџетско-административна контрола на претсметката на приходите и расходите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана врши финансиската управа на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, преку својата буџетско-административна инспекција.

Поблиски прописи за работата на оваа инспекција ќе донесе Државниот секретар за работи на народната одбрана во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација.

II. Меѓусебни односи на буџетско-административните инспекции

Член 11

Сојузната буџетско-административна инспекција има право:

а) да побара од републичките буџетско-административни инспекции, буџетско-административните инспекции на автономните единици и од околските (градските) буџетско-административни инспекции да извршат определени работи од нејзината надлежност и за тоа да и поднесат извештај;

б) да бара од републичките буџетско-административни инспекции и од буџетско-административните инспекции на автономните единици да и' поднесуваат редовни извештаи за вршењето на контролата над примената на сојузните прописи и мерки;

в) да бара од републичките буџетско-административни инспекции, буџетско-административните инспекции на автономните единици и од околските (градските) буџетско-административни инспекции извештај за извршувањето на поодделни поважни задачи од нивната надлежност.

Член 12

Републичката буџетско-административна инспекција, како и буџетско-административната инспекција на автономната единица, е овластена да им дава на околските (градските) буџетско-административни инспекции смерници и упатства за вршењето на работите на инспекцијата.

Републичката буџетско-административна инспекција како и буџетско-административната инспекција на автономната единица има право:

а) да побара од околските (градските) буџетско-административни инспекции да извршат определени работи од нејзината надлежност и за тоа да и' поднесат извештај;

б) да бара од околските (градските) буџетско-административни инспекции да и' поднесуваат извештаи за извршувањето на поодделни задачи од нивната надлежност.

Правото од претходниот став го има републичката буџетско-административна инспекција и спрема буџетско-административната инспекција на автономната единица.

Член 13

Околските (градските) буџетско-административни инспекции должни се да испраќаат до републичката буџетско-административна инспекција односно до буџетско-административната инспекција на автономната единица редовни извештаи за својата работа во сроковите што ќе ги определи таа.

Член 14

Инспекторите на околската (градската) буџетско-административна инспекција не можат да бидат определени на друга должност без претходна согласност од републичкиот државен секретар за

работи на буџетот и за државна администрација односно од секретарот за работи на буџетот и за државна администрација на автономната единица.

III. Овластение и постапка на буџетско-административната инспекција

Член 15

При вршењето на инспекцијата, инспекторот на буџетско-административната инспекција има право да ги прегледа книгите, пресметките, документите, запасите на материјалите и состојбата на инвентарот, како и да претприема други мерки што овозможуваат увид во послувањето.

Инспекторот на буџетско-административната инспекција може, по потреба, при вршењето на инспекцијата да користи и стручњаци.

Член 16

Ако при прегледот на работата на државните надлежности се утврдат неправилности во работата или дека мерките наредени од надлежните државни органи не се извршени, инспекторот ќе поднесе за тоа извештај до државниот орган во чии рамки инспекцијата постои.

Ако при прегледот на работата на претсметковните установи со самостојно финансирање и на стопанските и општествените организации се утврдат неправилности во поглед на работите цитирани во точ. д) и е) на чл. 2, или дека мерките наредени од надлежните државни органи не се извршени, инспекторот ќе нареди со решение утврдените неправилности да се отстранат, односно наредените мерки да се извршат, определувајќи го срокот во кој мора тоа да се изврши, доколку прописите што постојат не определуваат да се претприемат други мерки.

Член 17

Против решението од инспекторот на околицката (градската) буџетско-административна инспекција донесено во прв степен, може во рок од 15 дена по приемот на решението да се подаде жалба до републичкиот државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација односно до секретарот за работи на буџетот и за државна администрација на автономната единица, доколку со прописите што постојат не е определено поинаку.

Против решението од инспекторот на буџетско-административната инспекција на автономната единица донесено во прв степен може во рок од претходниот став да се подаде жалба до секретарот за работи на буџетот и за државна администрација на автономната единица.

Против решението од инспекторот на републичката односно Сојузната буџетско-административна инспекција донесено во прв степен може во рокот од првиот став да се подаде жалба до републичкиот односно до сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација.

Подадената жалба не го задржува извршувањето на решението.

Инспекторот што го донесол решението може по барање од странката да го одложи неговото извршување.

Член 18

Ако утврдената неправилност претставува кривично дело, инспекторот на буџетско-административната инспекција е должен да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител.

Ако утврдената неправилност претставува прекршок, инспекторот на буџетско-административната инспекција е должен да поднесе пријава до органот надлежен за водење на административно-казнената постапка, доколку по прописите што постојат не е самиот тој овластен да води администра-

тивно-казнена постапка и да изрекнува казни за прекршоци.

Член 19

Во случај кога по прописите што важат е предвидена можност да се одземе предметот на прекршокот односно на кривичното дело, инспекторот на буџетско-административната инспекција може времено да го одземе предметот, за што е должен да донесе писмено решение.

За извршеното времено одземање предметот на прекршокот односно на кривичното дело, инспекторот на буџетско-административната инспекција е должен веднаш да го извести државниот орган надлежен за водење административно-казнена постапка односно кривична постапка.

Член 20

Органот за буџет на народниот одбор на околината (градот) должен е најмалку еднаш шестмесечно да поднесува до својот народен одбор извештај за работата на буџетско-административната инспекција, секретарот за работи на буџетот и за државна администрација на автономната единица таков извештај во истиот срок поднесува до својот претседателски орган, а републичкиот односно сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација поднесува таков извештај во истиот срок до републичкиот односно до Сојузниот извршен совет.

Член 21

Инспекторите на буџетско-административната инспекција мораат да имаат пропишана стручна спрема.

Прописи за стручната спрема на инспекторите донесува сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација.

Член 22

Инспекторите на буџетско-административната инспекција мораат да имаат одделна легитимација со која се утврдува нивното својство на инспектор.

Легитимацијата ја издава органот во чии рамки буџетско-административната инспекција постои.

IV. Казнени одредби

Член 23

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок одговорниот службеник на државно надлештво, стопанска и општествена организација или одговорен службеник што ракува со одделен фонд:

а) ако не му дозволи на инспекторот на буџетско-административната инспекција да изврши преглед на книгите, на пресметките и на документите, како и преглед на просториите;

б) ако не ги отстрани утврдените неправилности и не ги изврши наредените мерки во рокот определен во решението на инспекторот на буџетско-административната инспекција.

За прекршоците од претходниот став ќе се казни стопанската и општествената организација или фондот со парична казна до 100.000 динари.

V. Завршни одредби

Член 24

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 242

23 октомври 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

367.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

I. Органи на финансиската инспекција и нивниот делокруг

Член 1

Финансиските инспекции вршат:

1) контрола на примената на прописите за финансиското пословање на стопанските организации;

2) контрола на примената на прописите што ги регулираат финансиските обврски спрема општествената заедница на физичките и правните лица, што се занимаваат со самостојна стопанска дејност;

3) контрола над работата на органите на државната управа во поглед на примената на прописите за утврдување, пресметување и наплатување на приходите од стопанството и од населението.

Член 2

Финансиската инспекција ја вршат: Сојузната финансиска инспекција, републичките финансиски инспекции, финансиските инспекции на автономните единици и околиците (градските) финансиски инспекции.

И во градските општини со одделни права можат да се формираат финансиски инспекции.

Член 3

Се оснива Сојузна финансиска инспекција како орган на сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Надлежните органи на народните републики и автономните единици и народните одбори на околиците и градовите ќе основат свои финансиски инспекции.

Надлежните републички органи односно надлежните органи на автономните единици ќе определат во кои градски општини со одделни права ќе се основат финансиски инспекции.

Член 4

Сојузната финансиска инспекција на целата територија на ФНРЈ непосредно го контролира извршувањето на прописите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат сојузните органи.

Републичките финансиски инспекции непосредно го контролираат извршувањето на прописите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат сојузните и републичките органи.

Финансиските инспекции на автономните единици го контролираат извршувањето на прописите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат сојузните и републичките органи и органите на автономните единици.

Околиците (градските) финансиски инспекции го контролираат извршувањето на сите прописи и мерки од чл. 1.

Со прописите на државните органи со кои се осниваат републички финансиски инспекции, финансиски инспекции на автономните единици, односно околиците (градски) финансиски инспекции ќе се определи поблискиот делокруг на тие инспекции.

Член 5

Работите на финансиската инспекција ги вршат инспектори.

Инспекторите на Сојузната финансиска инспекција ги назначува Сојузниот извршен совет, инспекторите на републичките финансиски инспекции ги назначуваат републичките извршни совети, а инспекторите на финансиските инспекции на авто-

номните единици ги назначуваат извршните совети на автономните единици.

Инспекторите на околските (градските) финансиски инспекции ги назначува народниот одбор на околицата (градоот) во согласност со републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно во согласност со секретарот за работи на стопанството на автономната единица.

Член 6

Инспекторите на финансиската инспекција за својата работа му се одговорни на надлежниот државен секретар за работи на народното стопанство (на сојузниот односно на републичкиот), на секретарот за работи на стопанството на автономната единица, односно на советот за стопанство на околицата (градоот).

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство, републичките државни секретари за работи на стопанството, секретарите за работи на стопанството на автономните единици и советите за стопанство на народните одбори на околиците (градовите) овластени се да им даваат смерници и упатства како и налози на соодветните финансиски инспекции за вршењето на работите од нивната надлежност.

Началникот на секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата (градоот) врши непосреден надзор над работата на околската (градската) финансиска инспекција и може да и дава налози во врска со вршењето на инспекцијата.

Член 7

Контролата на работата на претпријатијата што работат за определени потреби на Југословенската народна армија се врши по посебни прописи.

II. Меѓусебни односи на финансиските инспекции

Член 8

Сојузната финансиска инспекција има право:

- а) да побара од републичките финансиски инспекции, финансиските инспекции на автономните единици и од околските (градските) финансиски инспекции да извршат определени работи од нејзината надлежност и за тоа да и поднесат извештај;
- б) да бара од републичките финансиски инспекции и од финансиските инспекции на автономните единици поднесување редовни извештаи за вршењето на контролата над примената на сојузните прописи и мерки;
- в) да бара од републичките финансиски инспекции, финансиските инспекции на автономните единици и од околските (градските) финансиски инспекции извештаи за извршувањето на поодделни поважни задачи од нивната надлежност.

Член 9

Републичките финансиски инспекции и финансиските инспекции на автономните единици овластени се на околските (градските) финансиски инспекции да им даваат смерници, упатства и налози за вршењето на работите на инспекцијата.

Републичките финансиски инспекции односно финансиските инспекции на автономните единици имаат право:

- а) да побараат од околските (градските) финансиски инспекции да извршат определени работи од нивната надлежност и за тоа да им поднесат извештај;
- б) да бараат од околските (градските) финансиски инспекции да им поднесуваат извештаи за извршувањето на поодделни важни задачи од надлежноста на тие инспекции.

Правата од претходниот став ги има републичката финансиска инспекција и спрема финансиската инспекција на автономната единица.

Член 10

Околските (градските) финансиски инспекции се должни на републичката финансиска инспекција односно на финансиската инспекција на автоном-

ната единица да и испраќаат редовно извештаи за вршењето на контролата над примената на прописите и мерките на сојузните и републичките органи, органите на автономните единици и на народните одбори во сроките што ќе ги определат овие инспекции.

Член 11

Инспекторите на околската (градската) финансиска инспекција не можат да бидат одредени на друга должност без претходна согласност од републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно од секретарот за работи на стопанството на автономната единица.

III. Овластенија и поставка на финансиската инспекција

Член 12

При вршењето на инспекцијата, финансискиот инспектор има право да ги прегледа книгите, пресметките и документите, да врши преглед на работните простории со цел да се утврдат запасите, како и да претприеме и други мерки што овозможуваат увид во пословањето на стопанската организација.

Финансискиот инспектор може, по потреба, при вршењето на инспекцијата да користи и стручњаци.

Член 13

Ако при прегледот на работата на стопанската организација се утврди неправилност, или дека мерките наредени од надлежните државни органи не се извршени, финансискиот инспектор ќе нареди со решение утврдената неправилност да се отстрани односно наредените мерки да се извршат, определувајќи го рокот во кој мора да се изврши тоа, доколку прописите што постојат не предвидуваат да се претприемат други мерки.

Ако при прегледот на работата на државните надлештва се утврдат неправилности или дека мерките наредени од надлежните државни органи не се извршени, финансискиот инспектор ќе поднесе за тоа извештај до државниот орган во чии рамки финансиската инспекција постои.

Ако при прегледот на работата на стопанска организација или државно надлештво се утврди дека поодделни прописи и мерки што ги донесол државниот орган се незаконити, финансискиот инспектор е должен за тоа да го извести органот во чии рамки инспекцијата постои.

Член 14

Против решението на околскиот (градскиот) финансиски инспектор донесено во прв степен може во рок од 15 дена по приемот на решението да се подаде жалба до републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно до секретарот за работи на стопанството на автономната единица, доколку со одделни прописи не е определено поинаку.

Против решението на финансискиот инспектор на автономната единица донесено во прв степен може во рокот од претходниот став да се подаде жалба од секретарот за работи на стопанството на автономната единица.

Против решението на републичкиот односно сојузниот финансиски инспектор донесено во прв степен може во рокот од првиот став да се подаде жалба до републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно до сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Подадената жалба не го задржува извршувањето на решението.

Инспекторот што го донесол решението може по барање од странката да го одложи извршувањето на решението.

Член 15

Ако утврдената неправилност претставува кривично дело, финансискиот инспектор е должен да подаде пријава до надлежниот јавен обвинител.

Ако утврдената неправилност претставува прекршок, финансискиот инспектор е должен да подаде пријава до органот надлежен за водење на административно-казнената постапка, ако по посебни прописи не е тој сам овластен да води административно-казнена постапка и да изрекнува казни за прекршоци.

Член 16

Во случај кога по прописите што важат е предвидена можност да се одземе предметот на прекршокот односно на кривичното дело, финансискиот инспектор може времено да го одземе предметот на прекршокот односно на кривичното дело, за што е должен да донесе писмено решение.

За извршното времено одземање на предметот на прекршокот односно на кривичното дело финансискиот инспектор е должен веднаш да го извести државниот орган надлежен за водење на кривичната односно административно-казнената постапка.

Член 17

Во случај сојузниот и републичкиот финансиски инспектор односно финансискиот инспектор на автономната единица да установи дека народниот одбор на претприел мерки што по прописите е должен да ги претприеме, тој е овластен да бара од народниот одбор да ги претприеме тие мерки.

Ако народниот одбор по барање од финансискиот инспектор од претходниот став не претприеме потребни мерки во споредениот срок, финансискиот инспектор е должен за тоа да го извести републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно секретарот за работи на стопанството на автономната единица.

Член 18

Советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) должен е најмалку еднаш шестмесечно да му поднесува на својот народен одбор извештај за резултатите на работата на финансиската инспекција, секретарот за работи на стопанството на автономната единица поднесува таков извештај до својот претставнички орган а републичкиот државен секретар за работи на стопанството и сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство должни се да поднесуваат таков извештај во истиот срок до републичкиот односно до Сојузниот извршен совет.

Член 19

Финансиските инспектори мораат да имаат пропишана стручна спрема.

Прописите за стручната спрема ги донесува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 20

Финансискиот инспектор мора да има одделна легитимација со која се утврдува неговото својство на финансиски инспектор.

Легитимацијата ја издава органот во чии рамки постои финансиската инспекција.

IV. Казнени одредби

Член 21

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската организација:

а) ако не му дозволи на финансискиот инспектор да изврши преглед на работните книги и документи, како и преглед на работните простори;

б) ако не ги стотрани утврдените неправилности и не ги изврши наредените мерки во рокот определен во решението на финансискиот инспектор.

За прекршокот од претходниот став ќе се казни и одговорното лице на стопанската организација, односно одговорниот службеник на државното надлежство со парична казна до 10.000 динари или со казната затвор до 30 дена.

V. Завршни одредби

Член 22

Оваа уредба влегува во сила со датум на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 243

23 октомври 1953 година

Белград

Председател на Републиката
Јосип Броз-Тито, с. р

368.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ПАЗАРИШТЕТО

I. Органи за инспекција на пазариштето и низниот делокруг

Член 1

Инспекцијата за пазариштето врши контрола над извршувањето на прописите и мерките со кои се регулира пазариштето, циркулацијата на стоките и вршењето на услугите.

Член 2

Инспекцијата на пазариштето ја вршат Сојузната инспекција за пазариштето, републичките инспекции за пазариштето, инспекциите за пазариштето на автономните единици и околските односно градските инспекции за пазариштето.

И во градските општини со одделни права можат да се формираат инспекции за пазариштето.

Член 3

Се оснива Сојузна инспекција за пазариштето како орган на сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Надлежните органи на народните републики и на автономните единици и народните одбори на околиците (градовите) ќе основат свои инспекции за пазариштето.

Надлежниот орган на народната република односно надлежниот орган на автономната единица ќе определат во кои градски општини со одделни права ќе се основат инспекции за пазариштето.

Член 4

Сојузната инспекција за пазариштето непосредно го контролира на целата територија на ФНРЈ извршувањето на прописите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат сојузните органи.

Републичките инспекции за пазариштето непосредно го контролираат извршувањето на прописите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат сојузните и републичките органи.

Инспекциите за пазариштето на автономните единици го контролираат извршувањето на прописите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат сојузните и републичките органи и органите на автономните единици.

Околистите (градските) инспекции за пазариштето го контролираат извршувањето на прописите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат сојузните, републичките и локалните органи.

Со прописите на државните органи со кои се осниваат републички инспекции за пазариштето, инспекции за пазариштето на автономните единици односно околистите (градските) инспекции за пазариштето ќе се определи поблискиот делокруг и организацијата на тие инспекции.

Член 5

Работите на инспекцијата на пазариштето ги вршат инспектори.

Инспекторите на Сојузната инспекција за пазариштето ги назначува Сојузниот извршен совет, инспекторите на републичката инспекција ги назначува републичкиот извршен совет, а инспекторите на инспекцијата на автономната единица ги назначува извршниот совет на автономната единица.

Инспекторите на околистите (градските) инспекции за пазариштето ги назначува народниот одбор на околицата (градоот) во согласност со републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно во согласност со секретарот за работи на стопанството на автономната единица.

Член 6

Инспекторите за пазариштето му одговараат за својата работа на надлежниот државен секретар за работи на стопанството (на сојузниот односно републичкиот) на секретарот за работи на стопанството на автономната единица односно на советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градоот).

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство, републичките државни секретари за работи на стопанството, секретарите за работи на стопанството на автономните единици и советите за стопанство на народните одбори на околиците (градоите) се овластени да им даваат на соодветните инспекции за пазариштето смерници и упатства за вршењето на работите од нивната надлежност.

Началникот на секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата (градоот) врши непосреден надзор над работата на околистата (градската) инспекција за пазариштето и може да и' издава налози во врска со вршењето на инспекцијата.

II. Меѓусебни односи на инспекциите за пазариштето

Член 7

Сојузната инспекција за пазариштето има право:

а) да побара од републичките инспекции за пазариштето, инспекциите за пазариштето на автономните единици и од околистите (градските) инспекции за пазариштето да извршат определени работи од нејзината надлежност и за тоа да и' поднесат извештај;

б) да бара од републичките инспекции за пазариштето и од инспекциите за пазариштето на автономните единици да поднесуваат редовни извештаи за вршење контрола над примената на сојузните прописи и мерки;

в) да бара од републичките инспекции за пазариштето, од инспекциите за пазариштето на автономните единици и од локалните инспекции за пазариштето извештаи за извршувањето на поодделни поважни задачи од надлежноста на овие инспекции.

Член 8

Републичката инспекција за пазариштето и инспекцијата за пазариштето на автономната единица се овластени да им даваат на околистите (градските) инспекции за пазариштето смерници, упатства и налози за вршењето работите на инспекцијата.

Републичката инспекција за пазариштето, односно инспекцијата за пазариштето на автономната единица има право:

а) да побара од околистите (градските) инспекции за пазариштето да извршат определени работи од нејзината надлежност и за тоа да и' поднесат извештај;

б) да бара од околистите (градските) инспекции за пазариштето да и' поднесуваат извештаи за извршувањето поодделни поважни задачи од надлежноста на тие инспекции.

Член 9

Околистите (градските) инспекции за пазариштето должни се да испраќаат до републичката инспекција за пазариштето односно до инспекцијата за пазариштето на автономната единица редовни извештаи за вршењето контролата над примената на прописите и мерките на сојузните и републичките органи, на органите на автономните единици и народните одбори во срокоите што ќе ги определат овие инспекции.

Член 10

Инспекторите на околистата (градската) инспекција за пазариштето не можат да бидат определени на друга должност без претходна согласност од републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно од секретарот за работи на стопанството на автономната единица.

Член 11

Контролата на работата на производните претпријатија што работат за определени потреби на ЈНА се врши по посебни прописи.

III. Овластенија и постапка на инспекциите за пазариштето

Член 12

Инспекцијата за пазариштето е овластена да врши контрола над сите стопански организации, без обзир на нивната основна стопанска дејност, во поглед на нивното пословање во областа на циркулацијата на стоките и услугите.

Член 13

Инспекцијата за пазариштето, покрај другото, е овластена да врши контрола во поглед на извршувањето на прописите за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации, прописите за производителните ознаки, производителните и трговските жигови и сличните прописи со кои се утврдува својството на стоката и начинот на пакувањето во циркулацијата.

Член 14

При вршењето на инспекцијата, инспекторот за пазариштето има право да ги прегледа работните книги и документите, што овозможуваат увид во пословањето на стопанската организација, како и да врши преглед на стоките и работните простории на стопанската организација.

Инспекторот за пазариштето по потреба може при вршењето на инспекцијата да ги сослушува одговорните лица во стопанската организација и сведоци, како и да користи стручњаци.

Член 15

Ако при прегледот на работата на стопанската организација се утврди неправилност во нејзиното пословање или дека мерките наредени од надлежните државни органи во областа на циркулацијата на стоките и вршењето на услугите не се извршени, инспекторот за пазариштето ќе нареди

утврдена неправилност да се отстрани односно наредената мерка да се изврши, определувајќи срок во кој мора тоа да се изврши, доколку прописите што постојат не предвидуваат претприемање на други мерки за истата цел.

Член 16

Против решението на околинскиот (градскиот) инспектор за пазариштето донесено во прв степен врз основа на чл. 15 од оваа уредба може да се подаде во срок од 15 дена по приемот на решението жалба до републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно до секретарот за работи на стопанството на автономната единица, доколку со посебни прописи не е определено поинаку.

Против решението на инспекторот за пазариштето на автономната единица донесено во прв степен врз основа на чл. 15, може да се подаде во срокот од претходниот став жалба до секретарот за работи на стопанството на автономната единица.

Против решението на републичкиот односно сојузниот инспектор за пазариштето донесено во прв степен врз основа на чл. 15, може да се подаде жалба во срокот од ст. 1 на овој член до републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно до сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

Подадената жалба не го задржува извршувањето на решението.

Инспекторот што го донесол решението може по барање од странката да го одложи извршувањето на решението.

Член 17

Инспекторот за пазариштето е овластен да води административно-казнена постапка и да изрекува казни за оние прекршоци за кои е тоа предвидено со посебни прописи.

Инспекторот за пазариштето може да изрекува парични казни до 500 динари по куса постапка во смисла на чл. 120 до Основниот закон за прекршоците.

Член 18

Ако утврдената неправилност претставува кривично дело, инспекторот за пазариштето е должен да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител.

Ако утврдената неправилност претставува прекршок, инспекторот за пазариштето е должен да поднесе пријава до органот надлежен за водење административно-казнена постапка, доколку по прописите што постојат не е самиот тој овластен да води административно-казнена постапка и да изрекува казни за прекршоци.

Органите надлежни за водење административно-казнена постапка должни се по еден примерок од решението да испратат и до инспекцијата за пазариштето чиј инспектор поднесол пријава. Исто така јавниот обвинител до кој поднесол пријава инспекторот е должен да ја извести надлежната инспекција за резултатот на кривичната постапка.

Член 19

Во случаи кога по прописите што важат е предвидена можност да се одземе предметот на прекршокот односно на кривичното дело, инспекторот за пазариштето може времено да го одземе предметот за што е должен да издаде потврда.

За извршеното времено одземање на предметот на прекршокот односно на кривичното дело инспекторот за пазариштето е должен веднаш да го извести државниот орган надлежен за водење кривична односно административно-казнена постапка.

Член 20

Советот за стопанство на народниот одбор на околината (градот) е должен најмалку еднаш шестмесечно да поднесува до својот народен одбор извештај за резултатите на работата на инспекцијата за

пазариштето односно за примена на прописите во областа на циркулацијата на стоките и вршењето на услугите. Секретарот за работи на стопанството на автономната единица поднесува таков извештај до својот претставнички орган, а републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство е должен да поднесува таков извештај во истиот срок до републичкиот односно Сојузниот извршен совет.

Член 21

Ако сојузните и републичките инспектори за пазариштето односно инспекторите за пазариштето на автономната единица утврдат дека народниот одбор не претприел определени мерки во областа на циркулацијата на стоките и вршењето на услугите предвидени со правните прописи, тие се овластени да бараат од народниот одбор да ги претприеме тие мерки.

Ако народниот одбор по барање од инспекторот за пазариштето од претходниот став не претприеме потребни мерки во предвидениот срок, инспекторите за пазариштето се должни за тоа веднаш да го известат сојузниот односно републичкиот државен секретар за работи на стопанството односно секретарот за работи на стопанството на автономната единица.

Член 22

Инспекторите за пазариштето мораат да имаат пропишана стручна спрема.

Прописи за стручната спрема донесува сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 23

Инспекторот за пазариштето мора да има одделна легитимација со која се утврдува неговото својство на инспектор за пазариштето.

Легитимацијата ја издава органот во чии рамки постои инспекцијата за пазариштето.

IV. Завршни одредби

Член 24

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за трговската инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/52).

Член 25

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 244

23 октомври 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

369.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Во Уредбата за управување со здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53), во чл. 2 се додаваат нови ставови 5, 6 и 7 кои гласат:

„Управниот одбор на здравствената установа која е под надзор на државниот секретаријат за внатрешни работи го сочинуваат, покрај претставникот од работниот колектив на установата, претставник на надлежниот секретаријат за внатрешни работи и претставник на републичкиот завод за социјално осигурување. Членовите на управниот одбор на ваква здравствена установа ги именува

надлежниот државен секретар за внатрешни работи.

Управниот одбор на здравствената установа која е под надзор на дирекцијата на железничките претпријатија го сачинуваат покрај претставникот на работниот колектив на установата, претставник на дирекцијата на железничките претпријатија, претставници на железничките извршни единици што се наоѓаат во седиштето на здравствената установа, претставник на републичкиот завод за социјално осигурување и претставник определен од народниот одбор на градот (околијата) на чие подрачје се наоѓа здравствената установа. Членовите на управниот одбор на ваква здравствена установа ги именува директорот на дирекцијата на железничките претпријатија.

Просечните цени на услугите во здравствените установи од ст. 5 и 6, што ги плаќаат заводите за социјално осигурување за осигурениците не можат да бидат поголеми од просечните цени на услугите во соодветните здравствени установи во истото место“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 271

23 октомври 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

370.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТРОЛА НА ПРОМЕТОТ СО НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

По членот 1 од Уредбата за контрола на прометот со недвижности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/48) се додава нов член 1а кој гласи:

„Се забранува купување згради и градежни парцели од страна стопанските претпријатија, државните органи и установи.“

Член 2

Членот 3 од уредбата се менува и гласи:

„Народните одбори на околииите (градовите и градските општини) не можат да им издадат на приватните лица одобрение за пренесување недвижности:

а) кога се врши пренесување на недвижноста за шпекулативни цели или кога со него се создава за прибавувачот постојана рента поголема одошто е потребна за живот;

б) кога со пренесувањето на селско-стопанско земјиште би се создал посед поголем од земјишниот максимум предвиден со одредбите од Законот за аграрната реформа и колонизација и од Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 252

23 октомври 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

371.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЈОДИРАЊЕ НА СОЛТА ЗА ПРЕХРАНА НА ЛУГЕТО И ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ

Член 1

Сета сол наменета за прехрана на луѓето и домашните животни што ќе се произведе во земјата или внесе од странство мора да биде јодирана.

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство ќе го определи денот од кога ќе почне да се произведува или внесува солта што мора да биде јодирана.

Член 2

Солта се јодира со 10 мг (милиграми) калиев јодид (KJ) на еден килограм сол.

Јодирането може да се врши и со натриев јодид (NaJ), со еквивалентна количина јод.

Начинот на јодирането на солта ќе го пропише Сојузниот завод за народно здравје.

Член 3

Контролата на јодирането на солта, како и контролата на пакувањето, сместувањето, транспортот и прометот на јодираната сол ја врши санитарната инспекција.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 250

26 октомври 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

372.

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон и чл. 12 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДРШКА НА ДЕЦАТА И НА ДРУГИ ЛИЦА СМЕСТЕНИ ВО СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕ НА ДРУГ НАРОДЕН ОДБОР ИЛИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ДРУГА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

1) За децата и другите лица што по 1 октомври 1953 година се испраќаат заради сместувања во социјални установи на подрачје на друг народен одбор на околија (град) во иста народна република, трошоците за издршката ги сноси народниот одбор на околијата (градот), односно установата или организацијата што го испратило детето односно друго лице во установа заради сместување.

2) За децата што ќе се најдат на денот на објавувањето на оваа одлука во социјални установи на територија на друга народна република, или се времено отсутни од такви установи, чија издршка во смисла на Решението за финансирање на ученичките домови и други социјални установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51) паѓа во целост на товар на државата, трошоците за издршка во овие установи ги намирува од своите средства народната република на чија територија се наоѓа

установата — до завршокот на започнатото школување односно здобивањето со квалификации за самостојна издршка.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 256

20 октомври 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Мома Марковиќ, с. р.

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

373.

Врз основа на чл. 130 точ. 5 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД БИВШИОТ ПЕНЗИОНЕН ФОНД НА РАЗРЕДНИТЕ ПОШТАРИ И ПОСЛУВАЧИ

1. На членовите од бившиот Пензионен фонд на разредните поштари и послувачи што ќе докажат со прописни исправи дека работата на дотогворен поштенски службеник на разредна државна пошта ја вршеле како едино занимање со полно редовно работно време, пропишани во тоа време за регулираните поштенски службеници, ќе им се засмета тоа време во работен стаж и ќе им се определи, по нивно барање, правото на пензија по прописите за социјалното осигурување, без обзир дали им е доделена или не постојана помош по Решението за исплата месечните помощи на пензионерите од бившиот Пензионен фонд на разредните поштари и послувачи и на провизионистите кои што примале од тој фонд помощи („провизии“) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/47).

2. Пензиите определени во смисла на претходната точка припаѓаат од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето за пензија, но најрано од наредниот месец по влегувањето во сила на оваа одлука.

3. На лицата на кои им е признаено правото на помош по Решението споменато во точ. 1 од оваа одлука, а кои ги исполнуваат условите за здобивање со правото на пензија по оваа одлука, ќе им се исплатува додека не се регулира нивното право на пензија, место помош, аконтација на пензијата во износ на минималната пензија по Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52).

4. На договорните поштенски службеници што примаат помош по Решението споменато во точ. 1 од оваа одлука, а кои не ги исполнуваат условите за признание на правото на пензија по прописите за социјалното осигурување, извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република може да им определи минимална пензија во смисла на чл. 54 ст 3 од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните.

5. Заради определување пензии во смисла на точ. 1 од оваа одлука, бившите разредни поштари и послувачи се разврстуваат во пензиски разреди по одредбите на чл. 10 од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните.

6. Средствата предвидени во државниот буџет за 1953 година за исплатување помощи по Решението споменато во точ. 1 од оваа одлука ќе се пренесат со денот на влегувањето во сила на оваа одлука во фондот за социјално осигурување. Овие средства ќе ги распореди на народните републики Одборот за социјална и здравствена политика на Сојузниот извршен совет.

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Решението на Владата на ФНРЈ бр. 17.109 од 5 август 1947 година за исплата месечните помощи на пензионерите од бившиот Пензионен фонд на разредните поштари и послувачи и на провизионистите кои што од тој фонд примале помощи („провизии“).

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 248

20 октомври 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Мома Марковиќ, с. р.

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

374.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во врска со чл. 6а од Уредбата за продавање станбени згради од општонародниот имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53 и 31/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИСПЛАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ЗГРАДИТЕ ОД ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ НА ОТПЛАТА

1. Паричните средства што ќе се добијат со продажбата на зградите од општонародниот имот на отплата во смисла на чл. 6а од Уредбата за продавање станбени згради од општонародниот имот ќе им ги исплатува на народните одбори Народната банка на ФНРЈ во сроковите и во висината како ќе и' се отплатуваат кредитите што ќе им ги одобри таа на купувачите на тие згради.

2. Народната банка на ФНРЈ е должна да им ги исплатува на народните одбори сите износи што ќе ги прими како отплата на кредитите споменати во претходната точка, освен каматите на тие кредити.

3. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 12 август 1953 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 11305

17 октомври 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот,
за Одборот на стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

375.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и точ. 2 од Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

1. Во Упатството за примена на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/53 и 41/53) се вршат следни измени и дополненија:

Одделот IV под 12) се менува и гласи:

„12) Како повластена продавна цена на индустриските производи од домашното производство наменети за потребите на селско-стопанското производство односно рибарството, се смета онаа цена што ќе ја постигнат продавачите при продажбата на тие производи на купувачите кои во смисла на ова упатство имаат право на купување на тие производи по повластените цени.

Како повластена продавна цена на индустриските производи од увозот наменети за потребите на селско-стопанското производство односно рибарството, која ќе служи само основ за пресметување попустот во смисла на одредбата од одделот V под 13) од ова упатство, се смета набавната цена во странство франко југословенската граница, пресметана по званичниот курс наголемена со износот на увозниот коефициент, а намалена со износот на определените попуст.

Повластената продавна цена не ги опфаќа трошоците на подвозот од утоварната станица на продавачот до истоимената станица на купувачот. По исклучок, повластената продавна цена на производите од точ. 5 под I од ова упатство, како и на петролот за осветление за рибарството, може да ги содржи и трошоците за подвозот до истоимената станица на купувачот.“

Во одделот V под 13) по последниот став се додаваат три нови ставови, кои гласат:

„За извршените продажби на индустриските производи од увозот по повластените цени во смисла на ова упатство на увозниците односно на стопанските организации, ќе им се надокнади преку увозниците разликата, т. е. износот на попустот кој се пресметува на тој начин што повластената цена утврдена на начинот предвиден во одделот IV под 12) од ова упатство ќе се помножи со коефициентот што е наведен за односниот производ во точ. 1—5 под I и точ. 6 под II од ова упатство.

На наведениот начин ќе се пресметува попустот за стоките увезени по заклучниците склучени од 15 октомври 1953 година, додека попустот за стоките склучени во странство до 14 октомври 1953 година ќе се пресметува како и досега, без обзир кога ќе се увезат односно продаат тие стоки.

При барањето на попустот увозникот е должен на Народната банка на ФНРЈ со другите документи да и' поднесе и потврден примерок на уво-

зниот пресметковен лист од кој се гледа дека пресметката на разликата во цената е извршена, како и доказ дека утврдената позитивна разлика по таа пресметка е уплатена.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13749

27 октомври 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

376.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 27 од Законот за таксите, и точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ТАКСИ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД НА ОПШТО-НАРОДНИОТ ИМОТ И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗЕМЈА НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Се ослободуваат од плаќањето на такси сите поднесци, списи и дејствија што се поднесуваат односно претприемаат заради запишувањето правото на користење на селско-стопанските организации на доделената им земја од селско-стопанскиот земјишен фонд во земјишните книги.

2. Во споровите што ќе се започнат против решенијата на околиските комисии за селско-стопанскиот земјишен фонд во смисла на чл. 26 од Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации — судските такси се плаќаат одназад, т. е. дури кога ќе биде завршен спорот со правосилна пресуда (одлука) на судот.

3. Кога против решението на околската комисија за селско-стопанскиот земјишен фонд ќе подаде тужба народниот одбор на околицата (градот) и таа тужба ќе биде во целост усвоена со правосилна пресуда (одлука) на судот, сите судски такси за водење на спорот ќе ги плати поранешниот сопственик на земјата. Ако тужбата е усвоена само деломично, поранешниот сопственик ќе го плати делот на судските такси што му одговара на усвоениот дел на тужбеното барање.

4. Поранешниот сопственик на земјата кој против решението на околската комисија за селско-стопанскиот земјишен фонд за откупот на земјата ќе подаде тужба до надлежниот окружен суд заради преправање на тоа решение во смисла на чл. 26 од законот споменат во точ. 2 од ова решение, плаќа судски такси по прописите што важат само во случај ако со правосилна судска пресуда (одлука) во целост или деломично се одбива неговата тужба.

Ако тужбата е деломично усвоена поранешниот сопственик на земјата ќе ја плати таксата само во оној износ, што се однесува на одбивениот дел на тужбеното барање.

5. Судовите се должни во пресудите (одлуките) по тужбите од претходните точки одделно да го определат износот на трошоците со кои се надок-

надува платената такса, а одделно износот на другите трошоци на спорот.

Откога судската пресуда (одлука) по тужбите означени во претходните точки ќе стане правосилна, судовите се должни да го повикаат поранешниот сопственик на земјата доколку е тој должен да ја плати таксата, во срок од осум дена од денот на соопштувањето односно врачувањето на поканата да го плати долгуваниот износ на таксата.

Ако поранешниот сопственик не ја плати таксата во срокот означен во претходниот став, судот својата пресуда (одлука) со која е досудена таксата, ќе ја испрати до финансискиот орган на оној народен одбор на околицата (градој) каде што е настанет таксениот обврзник, заради наплатата. Финансискиот орган е должен да изврши наплатата на долгуваната такса по прописите за присилната наплата на данокот и наплатената такса да ја испрати до судот што ја барал наплатата.

6. Ако од поранешниот сопственик на земјата како тужител до влегувањето во сила на ова решение е наплатена такса во случајот во кој по одредбите на точ. 3 и 4 од ова решение не се плаќа такса, — наплатениот износ на таксата по негово писмено барање ќе му се врати.

Ако со судска одлука е решено народниот одбор на околицата да му го надокнади на поранешниот сопственик на земјата на име на трошоци на спорот и износот за платените судски такси, а тој износ од одборот не е наплатен до влегувањето во сила на ова решение, во тој случај досудениот износ за плаќање такса нема да се наплатува од народниот одбор на околицата, туку поранешниот сопственик на земјата има право да бара враќање на платената такса.

7. Ако од поранешниот сопственик на земјата како тужител е наплатена такса и во оние случаи кога тој по одредбите од ова решение не плаќа такса, — а народниот одбор на околицата (градој) врз основа на правосилна судска одлука му ги надокнадил трошоците и за платените такси, — во тој случај народниот одбор на околицата (градој) има право да бара од надлежниот републички орган износот за платената такса што ја надокнадил тој, да му се врати од приходите од таксите или од други приходи на републичкиот орган.

8. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 27 мај 1953 година.

Бр. 13714

27 октомври 1953 година
Белград

Го застапува Претседателот
за Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

377.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за прописување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), а во врска со точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАВНА ЦЕНА НА МАЛО И ПРОДАВНАТА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ШЕКЕРОТ ВО КОЦКА

1. За шеќер во коцка се намалува единствената продажна цена на мало која со Решението за намалување единствените продажни цени на мало

на маста и шеќерот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52) беше определена од 170 динари — на 160 динари за еден килограм.

2. Производителните и увозните претпријатија ќе продаваат шеќер во коцка место по 160 динари како беше определено со точ. 1 под г) од Решението за продавните цени на големо на маст, уље за јадење и шеќер („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/52) — по цената од 150 динари за еден килограм франко истоварната станица на купувачот.

3. Учеството на трговските претпријатија на големо и на трговските претпријатија на мало во разликата помеѓу цените за шеќерот во коцка цитирани во точ. 1 и 2 од ова решение ќе се утврдува со меѓусебна спогодба на овие претпријатија.

Ако трговските претпријатија на мало купуваат шеќер непосредно од производителните претпријатија, учеството во поделбата на оваа разлика го утврдуваат согласно производителните претпријатија и трговските претпријатија на мало.

Одредбите на претходните ставови од оваа точка ќе се применуваат и при продажбата на шеќер во кристал.

4. За запасите на шеќерот во коцка затечени на 1 ноември 1953 година трговските претпријатија имаат право на надокнада на разликата во цената што станала со намалувањето на цените.

5. Поблиско упатство за пресметување надокнадата од претходната точка ќе издаде Сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

6. Со влегувањето во сила на ова решение престанува — во поглед на шеќерот — да важи одредбата на точ. 5 од Решението за продавните цени на големо на маст, уље за јадење и шеќер.

7. Одредбите од ова решение ќе се применуваат од 1 ноември 1953 година.

8. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“,

Бр. 13746

26 октомври 1953 година
Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

378.

Врз основа на точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузен извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТОПАТА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ ЗА ШЕКЕРАНИТЕ ШТО ПРОИЗВОДАТ ШЕКЕР ВО КОЦКА

1. Просечната стопа на акумулацијата и фондовите предвидена со сојузниот општествен план во гранката 127 — Прехранбена индустрија — за шеќераните, се намалува за оние шеќерани што произведат шеќер во коцка за 5% и тоа ако нивното производство на шеќер во коцка во однос на нивното вкупно производство на шеќер изнесува 15%.

Ако количината на производството на шеќер во коцка спрема нивното вкупно производство на шеќер изнесува повеќе или помалу од 15% тогаш цитираното намалување на стопата на акумулацијата и фондовите сразмерно се наголемува односно намалува.

2. Народните одбори на околиите (градовите) ќе извршат во своите општествени планови намалување на стопата на акумулацијата и фондовите согласно на намалувањето предвидено во претходната точка.

3. За извршеното намалување на стопата на акумулацијата и фондовите за поодделни шеќерани народните одбори на околиите (градовите) ќе ја известат филијалата на Народната банка на ФНРЈ на своето подрачје до 31 октомври 1953 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13747

26 октомври 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

379.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во согласност со Одборот за буџет, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ДОЗНАКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО КУПУВАЊЕ ЈАГЛЕН

1. Имателите на дознаки за повластено купување јаглен издадени во смисла на Решението за правото на повластено купување јаглен на работниците и службениците на работа кај државните надлежности и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53) и Решението за правото на повластено купување јаглен на припадниците на Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/53) можат овие дознаки да ги користат заклучно до 31 март 1954 година.

2. Срокот за издавање дознаки за повластено купување јаглен односно за вршење исплата на напичните надокнади на лицата цитирани во точ. 1 и 6 од Решението за правото на повластено купување јаглен на работниците и службениците на работа кај државните надлежности и установи и точ. 1 и 5 од Решението за правото на повластено купување јаглен на припадниците на Народната милиција се продолжува заклучно до 15 ноември 1953 година.

3. Со ова решение се менуваат и дополнуваат одредбите на точ. 7 и 8 од Решението за правото на повластено купување јаглен на работниците и службениците на работа кај државните надлежности и установи и точ. 6 и 7 од Решението за правото на повластено купување јаглен на припадниците на Народната милиција.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13748

26 октомври 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

380.

Врз основа на точ. 1 ст. 2 од Одлуката за оснивање првостепени дисциплински судови и виши дисциплински суд за службениците на сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/53) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ПРВОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ СУДОВИ ПРИ ПООДДЕЛНИ СОЈУЗНИ УСТАНОВИ

I — Се осниваат првостепени дисциплински судови при следните сојузни установи:

- 1) Управата за парини,
- 2) Управата за цивилно воздухопловство,
- 3) Управата за поморство и речен сообраќај,
- 4) Институтот за океанографија и рибарство.

II — Управата за поморство и речен сообраќај може да формира првостепени дисциплински судови при своите непосредни управно-извршни органи.

III — Првостепените дисциплински судови при државните секретаријати надлежни се и за изречување дисциплински казни на службениците на работа во установите под низни надзор.

IV — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13716

27 октомври 1953 година

Белград

Секретар,
на Сојузниот извршен совет
Вељко Зековиќ, с. р.

381.

Врз основа на точ. 5 од Решението за намалување единствената продажна цена на мало и продавната цена на големо на шеќерот во коцка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НАДОКНАДАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ШЕЌЕРОТ ВО КОЦКА ШТО СТАНАЛА ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ

1. — Трговските претпријатија на големо и трговските претпријатија на мало (државните, задружните и на општествените организации), при кои на 1 ноември 1953 година ќе се затечат запаси шеќер во коцка, имаат право на надокнада (регрес) на разликата што станала со намалувањето на цените врз основа на Решението за намалување единствената продажна цена на мало и продавната цена на големо на шеќерот во коцка.

2. — Надокнадата (регресот) цитирана во претходната точка претставува разлика помеѓу износот што се добива кога затечените запаси ќе се пресметаат по порано определените единствени цени и износот што се добива кога затечените запаси ќе се пресметаат по цените определени со Решението за намалувањето единствената цена на мало и продавната цена на големо на шеќерот во коцка.

Бака пресметаната разлика ќе ја одобри Народната банка на ФНРЈ на текуштата сметка на претпријатието на товар на сметката бр. 338.489 „Разлика на намалувањето цените на шеќерот во коцка“.

3. — Во поглед на пописот на затечените запаси, поднесувањето на барањето за регрес и одо-

брузањето на регресот ќе се применат одредбите од Упатството за пресметката, уплатата и регресот на разликите што станале со измената на цените на стоките затечени во трговската мрежа и со промената на цените на услугите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/50 и 24/51).

4. — Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 14264
27 октомври 1953 година
Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

382.

Врз основа на одредбата од тар. бр. 3 делот III (В.—Добра) од Тарифата на данокот на промет кон Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за Тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА СТОПИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

1) На прометот на моторните возила се плаќа данок по следните стопи:

- Стопа
а) на прометот на патничките автомобили 400%
б) на прометот на други моторни возила (камиони, автобуси, моторцикли и сл.) и низните приколицы — — — — — 200%

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 14078
19 октомври 1953 година
Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 94 од Уставниот закон и чл. 6 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесе

РЕШЕНИЕ

1) Чалиќ Душан, Државен секретар за работи на народното стопанство, се разрешува од оваа должност поради заминување на друга должност;

2) за Државен секретар за работи на народното стопанство се назначува Хасан Бркиќ, член на Извршниот совет на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина.

Б. бр. 342
21 октомври 1953 година
Белград

Секретар Потпретседател
на Сојузниот извршен совет, на Сојузниот извршен совет,
Велко Зековиќ, с. р. Моша Пијаде, с. р.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за оснивање Комисија за културни врски со странство, Сојузниот извршен совет донесе

РЕШЕНИЕ

1) Чолаковиќ Родољуб се разрешува од должноста Претседател на Комисијата за културни врски со странство;

2) за Претседател на Комисијата за културни врски со странство се назначува Гистик Марко, амбасадор на Државниот секретаријат за надворешни работи, кој се разрешува од досегашната должност.

Б. бр. 343
21 октомври 1953 година
Белград

Секретар Потпретседател
на Сојузниот извршен совет, на Сојузниот извршен совет,
Велко Зековиќ, с. р. Моша Пијаде, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црна Гора“ во бројот 16 од 14 септември 1953 година објавува:
Одлука за свикување Народната скупштина на НР Црна Гора;

Уредба за максимумот на обработливото земјиште што им се остава во сопственост на фамилијарните задруги и домаќинства во краиштата каде што земјиштето е во поголем дел од слаб квалитет и каде што обработката се врши екстензивно.

Во бројот 17—18 од 21 септември 1953 година објавува:

Одлука за прогласување на Законот за измени на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на НР Црна Гора и за републичките органи на власта;

Закон за измени на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на НР Црна Гора и за републичките органи на власта;

Указ за прогласување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници на Народната скупштина на НР Црна Гора;

Закон за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници на Народната скупштина на НР Црна Гора;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за народните одбори на околиите;

Закон за измени и дополненија на Законот за народните одбори на околиите;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за народните одбори на градовите и градските општини;

Закон за измени и дополненија на Законот за народните одбори на градовите и градските општини;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за општините;

Закон за измени и дополненија на Законот за општините;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за поделба на НР Црна Гора на окколи, градови и општини;

Закон за измени и дополненија на Законот за поделба на НР Црна Гора на околии, градови и општини;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за избирањето и стповикот на одборниците на народните одбори;

Закон за избирањето и отповикот на одборниците на народните одбори;

Одлука за распуштање соборите на производителите на народните одбори на територијата на НР Црна Гора, за распишување избори за одборници за тие собори и за распишување избори на одборници за Околинскиот собор на Народниот одбор на Околијата никшиќска и за Градскиот собор на Народниот одбор на градот Никшиќ;

Одлука за распуштање на Народната скупштина на НР Црна Гора од второто свикување;

Одлука за распишување избори за Републичкиот собор и за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Црна Гора;

Одлука за утврдување бројот на народните пратеници што за Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Црна Гора се избираат на изборите што ќе се одржат од 22 до 28 ноември 1953 година.

Во бројот 19 од 24 септември 1953 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за занаетчиството;

Закон за измена на Законот за занаетчиството;

Одлука за поделба на околии и градовите на територијата на НР Црна Гора на изборни околии за изборите на народните пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Црна Гора што ќе се одржат во недела на 22 ноември 1953 година;

Одлука за определување подрачјата на изборните околии за изборите на народните пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Црна Гора што ќе се одржат во времето од 22 до 28 ноември 1953 година;

Решение за именување Изборна комисија на НР Црна Гора за спроведување на изборите за народни пратеници Народната скупштина на НР Црна Гора;

Решение за именување изборна комисија на НР Црна Гора за спроведување на изборите за одборници на народните одбори на територијата на НР Црна Гора;

Решение за оснивање Секција за уредување на буиците.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 18 од 15 септември 1953 година објавува:

Одлука за прогласување на Законот за измена на чл. 37 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на НР Босна и Херцеговина и за републичките органи на власта;

Указ за прогласување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници;

Одлука за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за народните одбори на околии;

Одлука за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за народните одбори на градовите и градските општини;

Одлука за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за народните одбори на општините;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за избирањето и отповикот на одборниците на народните одбори;

Одлука за распишување општи избори за соборите на производителите на народните одбори на околите и градовите;

Одлука на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина за потврда на уредбите што ги донесол Извршниот совет на НРБиХ во времето од 30 јануари до 14 септември 1953 година врз основа на чл. 19 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на НР Босна и Херцеговина и за републичките органи на власта;

Одлука за распуштање на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина.

Во бројот 19 од 18 септември 1953 година објавува:

Одлука за распишување општи избори за народни пратеници за Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина;

Одлука за определување вкупниот број на народните пратеници што се избираат за Републичкиот собор и Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина;

Одлука за поделба на територијата на НР Босна и Херцеговина на изборни околии за избирање народни пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина;

Одлука за определување подрачјата на изборите околии за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина;

Решение за именување изборна комисија на НРБиХ за избирање народни пратеници;

Решение за именување Републичка изборна комисија за избирање одборници;

Решение за именување околински и градски изборни комисији за избирање народни пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НРБиХ;

Решение за именување околински и градски изборни комисији надлежни за спроведување на изборите за народни пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НРБиХ;

Решение за именување околински и градски изборни комисији за избирање одборници на народните одбори.

Во бројот 20 од 29 септември 1953 година објавува:

Исправка на Одлуката за определување подрачјата на изборните околии за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина.

Во бројот 21 од 12 октомври 1953 година објавува:

Одлука за запишување на завршените ученици на средните стручни школи на факултетите на Универзитетот во Сараево;

Упатство за извршување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници;

Упатство за извршување на Законот за измени и дополненија на Законот за избирањето и отповикот на одборниците на народните одбори;

Упатство за обрасците за изборните материјали за спроведување на изборите за народни пратеници за Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина;

Решение за измена на Решението за Централниот антитрахомски диспансер во Тузла;

Упатство за обрасците за изборните материјали за спроведување на изборите за одборници за соборите на производителите на народните одбори на околиите и градовете;

Решение за определување денот на гласањето по изборните околиии за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина;

Решение за намалување стопите на акумулацијата и фондовите во гранката 117, 124 и 127;

Исправка на Одлуката за поделба на територијата на НР Босна и Херцеговина на изборни околиии за избирање народни пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 31 од 22 септември 1953 година објавува:

Решение за именување Републичка изборна комисија за избор народни пратеници во Народното собрание на Народна Република Македонија;

Решение за именување Републичка изборна комисија за избор на одборници;

Решение за назначување околииски изборни комисији и градска изборна комисија за град Скопје за избор на народни пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија;

Решение за изменување составот на околииските изборни комисији за Битолска, Гостиварска, Кочанска и Охридска околиии;

Исправка на Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Во бројот 32 од 5 октомври 1953 година објавува:

Наредба за рокот за регистрација на занаетчиските дуќани и работилници;

Решение за определување дните во кои ќе се одржат изборите за одборници за соборите на производителите на народните одбори на околиите и на Народниот одбор за град Скопје;

Решение за определување дните во кои ќе се одржат изборите за народни пратеници за Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 32 од 22 септември 1953 година објавува:

Одлука за определување вкупниот број на пратениците што се избираат за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Словенија и за определување бројот на пратениците што се избираат во поодделна производителна група;

Одлука за определување вкупниот број на пратениците што се избираат за Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Словенија и за определување бројот на пратениците што се избираат на поодделна околија односно град;

Одлука за поделба на територијата на НР Словенија на изборни единици за изборите за пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Словенија;

Одлука за поделба на територијата на НР Словенија на изборни единици за изборите за пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Словенија;

Решение за именување околииски и градски изборни комисији за изборите за одборници на народните одбори во НР Словенија;

Решение за именување околииски и градски изборни комисији за изборите за народни пратеници за Народната скупштина на НР Словенија.

Во бројот 33 од 1 октомври 1953 година објавува:

Одлука за прогласување на Законот за измени на Уставниот закон за основите на општественото и политичното устројство и за органите на власта на НР Словенија.

Во бројот 34 од 6 октомври 1953 година објавува:

Одлука на Народната скупштина на НР Словенија за распишување општи избори за одборници за соборот на производителите на околииските и градските народни одбори на подрачјето на НР Словенија;

Одлука за распуштање на Народната скупштина на НР Словенија;

Уредба за одделниот местен придонес;

Уредба за вршење на стопанските дејности што им се слични на занаетите;

Решение за определување денот на изборите за народни пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Словенија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 41 од 3 октомври 1953 година објавуваат:

Одлука за потврда на уредбите на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска донесени до 10 септември 1953 година;

Одлука за избирањето на Милан др Адалберт за судија на Врховниот суд на НР Хрватска;

Одлука за распуштање Саборот на НР Хрватска избран на 5 ноември 1950 година;

Резолуција на Саборот на НР Хрватска од 16 септември 1953 година;

Одлука за определување аконтации на данокот на доход на селско-стопанските домаќинства за периодот октомври-декември 1953 година;

Одлука за измена на стопите на акумулацијата и општествените фондови;

Правилник за полагање на испит за квалификуван и висококвалификуван работник што се здобива со стручна спрема на практична работа во претпријатие;

Исправка на Одлуката за поделба на подрачјето на НР Хрватска на изборни околиии;

Исправка на Одлуката за утврдување подрачјата на изборните околиии;

Исправка на Решението за определување околииски изборни комисији.

Во бројот 45 од 8 октомври 1953 година објавуваат:

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за избирањето и отповикот на одборниците на народните одбори;

Дополнение на Наредбата за задолжително бележење на птиците против чума;

Исправка на Одлуката за поделба на подрачјето на НР Хрватска на изборни околии за изборите за народни пратеници за Републичкиот собор на Саборот на НР Хрватска.

Во бројот 46 од 12 октомври 1953 година ги објавуваат само записниците од саборските седници.

Во бројот 47 од 15 октомври 1953 година објавуваат:

Наредба за трајно заштитената дивина, за дивината заштитена со ловостој и за незаштитената дивина.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 36 од 10 октомври 1953 година објавува:

Решение за потврда на одлуките на народните одбори на околиците и народните одбори на градовите за определување бројот на одборниците што се избираат за соборот на производителите на народните одбори на околиците односно градовите и решенијата на народните одбори на околиците и народните одбори на градовите за распоредување на одборничките мандати на поодделни производителни групи;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за водење работни книги на адвокатите;

Наредба за регистрација на запрежните возила;

Исправка на Одлуката на Извршниот совет на НРС за утврдување на изборните околии за избирање народни пратеници за Народната скупштина на НР Србија.

Во бројот 37 од 17 октомври 1953 година објавува:

Одлука за утврдување обрасците во постапката на изборите на народни пратеници на Народната скупштина на НР Србија;

Упатство за извршување на Законот за избирањето и отповикот на одборниците на народните одбори за изборите за одборници за соборот на производителите на народните одбори на околиците и градовите што ќе се одржат на 1 ноември 1953 година;

Упатство за извршување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници на Народната скупштина на НР Србија за изборите што ќе се одржат во времето од 22 до 28 ноември 1953 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
362. Уредба за здобивање со правото на пензија и инвалиднина на осигурениците запослени на тешки работи — — — —	521
363. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за тарифата на данокот на промет — — — — —	522
364. Уредба за давање овластенија на народните одбори на градовите, градските општини со одделни права и општините за проширување намената на определените наменски средства — — — — —	524
365. Уредба за катастарот на земјиштето —	525
366. Уредба за буџетско-административната инспекција — — — — —	528
367. Уредба за финансиската инспекција — —	531
368. Уредба за инспекцијата на пазариштето	533
369. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за управување со здравствените установи — — — — —	535
370. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за контрола на прометот со недвижности — — — — —	536
371. Уредба за јодирање на солта за прехрана на луѓето и домашните животни — — —	536
372. Одлука за издршка на децата и на други лица сместени во социјални установи на подрачје на друг народен одбор или на територија на друга народна република	536
373. Одлука за регулирање правото на пензија на членовите од бившиот пензионен фонд на разредните поштари и послувачи	537
374. Одлука за начинот за исплата на народните одбори паричните средства добиени со продажбата на зградите од општонародниот имот на отплата — — — — —	537
375. Упатство за измена и дополнение на Упатството за примена на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — — —	538
376. Решение за ослободување од плаќање такси при спроведувањето на Законот на селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации	538
377. Решение за намалување единствената продавна цена на мало и продавната цена на големо на шеќерот во коцка —	539
378. Решение за намалување стопата на акумулацијата и фондовите за шеќераните што производат шеќер во коцка — — —	539
379. Решение за продолжување важењето дознаките за повластено купување јатлен	540
380. Решение за осигување првостепени дисциплински судови при поодделни сојузни установи — — — — —	540
381. Напатствие за пресметување на надокнадата на разликата во цената на шеќерот во коцка настаната поради намалувањето на цените — — — — —	540
382. Решение за стопите на данокот на промет на моторните возила — — — — —	541